





CD 70 NAVI:




DVD 90 NAVI:






Волан 1



Волан 2



Општи информации	6
Краток општ преглед	8
Ракување	11
Радио	20
Плеер за ЦД-а и МРЗ	29
Поставки на звукот	33
AUX приклучок *	34
Навигација	35
Изборник за информации	59
Поставки	64
Решавање на проблемите	70
Општи забелешки	73
Глосар	76
Индекс	78
Изборници на екранот	81

Општи информации

Инфозабавните системи CD 70 NAVI и DVD 90 NAVI нудат врвна технолошка-автомобилска инфозабава.

Уживајте во непрекинат радио прием благодарение на моќниот двоен приемник. А со RDS TMC секогаш сте во тек со најновата ситуација во сообраќајот. Двојниот приемник ќе направи список на моментно приемливите станици без воопшто да забележите. Тоа Ви овозможува да имате пристап до станиците во моментната предавателска средина без заморното пребарување.

Вградениот плеер за ЦД-а Ве забавува со аудио и ЦД-а со МР3.

Освен тоа, можете, на пример, и да приклучите пренослив плеер до Инфозабавниот систем како дополнителен извор на звукот *.

Дигиталниот процесор на звукот Ви овозможува пет претпоставени бои на звукот за негово оптимизирање (четири за музика и една за глас).

Системот за навигација со динамичкото водење Ве води безбедно до Вашето одредиште и автоматски ги заобиколува задушвањата и другите пречки на патот по Ваше барање.

Добро осмислениот дизајн на контролните елементи, јасните изборници на големиот сликовен екран и големите тркалце со кликање овозможуваат едноставно и интуитивно ракување.

Далечинскиот управувач на воланот *Ви овозможува да ракувате со Вашиот инфозабавен систем без кревање на рацете од воланот.

Општи забелешки за ова упатство за употреба

За брз општ преглед на разновидните функции на производот, во поглавјето „Краток општ преглед“ е даден преглед на сите контролни елементи, заедно со кориците.

Поглавјето насловено „Ракување“ содржи опис на основните чекори за ракување со инфозабавниот систем.



Поглавјата насловени „Радио“, „ЦД/МР3 плеер“, „АUX приклучок *“, „Навигација“ и „Поставки“ содржат детални описи на функциите на Вашиот Инфозабавен систем.

Ако барате некоја посебна тема, индексот на клучни зборови на крајот на упатството овозможува брзо наоѓање.

Списокот на екрани на изборникот Ви помага со прикажаните информации.

Ако Вашиот инфозабавен систем не функционира како што треба, првин прочитајте ги поглавјата „Решавање на проблемите“ и „Општи белешки“. Наводниот дефект често може брзо да се поправи.

Следните симболи Ви помагаат да ги разберете упатствата за употреба:

-  Рака пред текстот значи дека треба да направите нешто.
- ✓ Штиклирано пред текстот ја означува реакцијата на уредот
- Точката пред текстот означува дополнителни информации на таа тема.
- Тире пред текстот означува набројување.
-  Безбедносните упатства и предупредувања содржат важни информации за безбедна употреба на инфозабавниот систем. Непридржувањето кон овие информации може да доведе до оштетување или повреда. Затоа, Ве молиме, придржувајте се до овие информации особено внимателно.
- * Свездичката означува опрема што не е дел од сите возила (варијанти на моделите, варијанти за одредена земја, опционална опрема).
- ▶ Стрелката укажува дека таа тема продолжува на следната страница.

Информации на екранот

Зависно од верзијата на опремата, Вашето возило е опремено со сликовен информативен екран или со информативен екран во боја *.

Двата екрана ги прикажуваат и податоците од патниот компјутер *, контролната проверка * и системот за контрола на климатизацијата *. Овие функции се опишани во упатството за употреба на возилото.

Поради тоа, екраните може да се разликуваат од сликите во ова упатство за употреба.

Некои прикази на изборниците зависат од другите поставки на уредот и на возилото. Затоа, на некои слики може да се прикажани изборници што не се појавуваат на екранот на Вашето возило.

Важни информации за ракувањето и безбедноста на патот

- ⚠ Употребата на системот за навигација не го ослободува возачот од неговата одговорност за правилно и мудро однесување на патиштата. Секогаш мора да се почитува законот на автопатот. Користете го Вашиот инфозабавен систем така што секогаш ќе можете безбедно да управувате со возилото. Ако не сте сигурни, сопрете го возилото и ракувајте со инфозабавниот систем додека возилото е паркирано.
- ⚠ Внесувајте податоци (на пр., адреси) само кога возилото е неподвижно.
- ⚠ Ако информациите за наведување се во спротивност со сообраќајните прописи, сообраќајните прописи секогаш имаат предност.
- ⚠ Во некои области ограничувањата за еднонасочните улици, забраните за вртење и за влез (на пр. во пешачки зони) не се регистрирани. Инфозабавниот систем објавува предупредување во таквите области што мора да го потврдите. Обратете особено внимание на еднонасочните улици и забраните за вртење и влегување.


Уред за заштита од кражба

Инфозабавниот систем е опремен со електронски сигурносен систем за заштита од кражба. Системот работи само во Вашето возило и бескорисно им е на крадците.



Краток општ преглед

Илустрациите за овој краток општ преглед се наоѓаат на предната корица.





Контролни елементи

- 1  Краток притисок:
Вклучување и исклучување

Притиснете и држете:
Вклучено/исклучено
занемнување

Вртење:
Поставување на гласноста
- 2  Вадење на аудио или ЦД
со MP3
- 3 – Отвор за аудио и ЦД-а
со MP3
- 4 **NAVI** Изборник за навигација
- 5 **MAIN** Повикување на главниот
екран
- 6  Тркалце со кликање
Вртење: Одбирање
на ставки и команди
од изборниците

Притискање: Потврда
на изборот (ОК)


- 7 **INFO** Изборник за информациите
- 8 **SOUND** Изборник за звукот
- 9 0 ... 9 Бројчени копчиња
- 10  Повторување на упатствата
за навигација
- 11  Повикување на домашната
адреса
- 12 **BC** Патен компјутер *¹⁾
- 13 **SETTINGS** Изборник за поставки,
зависно од одбраната
функција
- 14  Преклопник со копчиња
запребарување
- 15 **TP** Сообраќајна програма
- 16 **AUDIO** Префрлување помеѓу
изборникот за радиото
и за ЦД-то
- 17 – Отвор за ЦД-то или ДВД-то
за навигација
- 18  Вадење на ЦД-ата или ДВД-
ата за навигација


Далечински управувач на воланот *

Зависно од видот на возилото,
инсталирани се два вида далечински
управувачи на воланот.

Далечинскиот управувач на воланот
има и други функции поврзани
со Порталот за мобилен телефон *.
Видете ги упатствата за Mobile Phone
Portal (портал за мобилен телефон).


Волан 1:

- 1  Вртење:
Движење на покажувачот

Притисок:
Потврда на изборот
- 2  Радио: Менување на
копчето на станицата




ЦД: Повторна
репродукција на ЦД

MP3: Сleden албум





Портал за мобилен
телефон *:
Активирање
на препознавањето
на говорот
- 3  Префрлување помеѓу режим
за радио и за ЦД

Портал за мобилен
телефон *:
Прифаќање/крај
на јавување

¹⁾ Видете во упатството за употреба на возилото



- 4  Радио: Пребарување надолу
CD/MP3:
Прескокнување назад
- 5  Радио: Пребарување нагоре
CD/MP3:
Прескокнување напред
- 6  Дотерување на гласноста

Волан 2:

- 1  Курзорот десно или горе
- 2  Курзорот лево или долу
- 3  Потврдување на изборот
- 4  Префрлување помеѓу режимот за радио и за ЦД
- 5 - Намалување на гласноста
- 6 + Зголемување на гласноста

Двојно аудио *

Зависно од моделот на возилото, инсталирани се различни контролни елементи (на сликите е даден пример).

- 19 - Лев излез за слушалки
- 20 - + Поставување на гласноста
VOLUME (гласност – лев излез за слушалки)
- 21  Радио: Пребарување надолу
CD/MP3:
Прескокнување назад
- 22 **TUNER** Режим за радио
- 23 **ON / OFF** Исклучување и вклучување на двојното аудио
- 24 **CD** Режим за ЦД
- 25  Радио: Пребарување нагоре
CD/MP3:
Прескокнување напред
- 26 - + Поставување на гласноста
VOLUME (гласност – десен излез за слушалки)
- 27 - Десен излез за слушалки

Прикажани информации

Сликовниот информативен екран или Информативниот екран во боја * ги прикажува информациите за радиото, ЦД плеерот, системот за навигација и Порталот за мобилен телефон *.

Екраните на патниот компјутер *, системот за контрола на климатизацијата * и контролната проверка * како и датумот, времето и надворешната температура се опишани во упатството за употреба на возилото.









Екраните на Порталот за мобилен телефон * се опишани во упатството за ракување за Порталот за мобилен телефон.

Симболи на главниот екран
По вклучувањето на Инфозабавниот систем, може да се прикажат разни симболи зависно од одбраниот функциски уред (аудио, навигација, патен компјутер *, Портал за мобилен телефон *).
Симболите ги имаат следните значења:

Функција аудио

- AM** Одбрано е фреквентното подрачје AM.
- FM** Одбрано е фреквентното подрачје FM.
- AS** Одбрано е нивото за автоматско сочуввање на FM или AM.
- [] Сообраќајната програма е активна, но не се прима ни една станица со TR.
- TR** Одбраната станица емитува сообраќајни информации.
- [TR] Сообраќајната програма е активна, сообраќајните соопштенија ќе бидат пренесени.
- TMC** Се примаат сообраќајни информации од RDS TMC.
- REG** Регионализацијата е активна.
- CD in** (ЦД внатре) Аудио/ЦД со MP3 е вметнато во отворот за ЦД-а.
- MP3** Внесеното ЦД содржи досиеја MP3.

Функција навигација

-  Одбрана е класата „Најбрз пат“.
-  Одбрана е класата „Најкраток пат“.
-  Одбрана е класата „Автопат“.
-  Одбрана е класата „Споредни патишта“.
-  Одбрана е класата „Без патарина“.
-  Активно е динамичното наведување.
-  Нема прием на GPS или е недоволен (на пр. под мостови, во шума или помеѓу високи згради).
-  Звучните упатства за наведување се исклучени.

Функција патен компјутер

Симболите на патниот компјутер се опишани во упатството за употреба на возилото.

Функција на порталот за мобилен телефон *

Симболите на Порталот за мобилен телефон се опишани во упатството за ракување за Порталот за мобилен телефон.

Ракување

Бројните функции на инфозабавниот систем се контролираат со помош на функциските копчиња и изборниците. Далечинскиот управувач на воланот * Ви овозможува безбедно и практично да ракувате со инфозабавниот систем без кревање на рацете од воланот.

Далечински управувач на воланот * видете на страница 17.

Вклучување и исклучување

✎ Накратко притиснете го копчето **OI 1** за да го вклучите и исклучите Инфозабавниот систем.

- ✓ Ќе го слушнете последниот извор на звук кој бил избран.
- Кога е уредот исклучен, а палењето е вклучено, прикажани се времето, надворешната температура и датумот.

Вклучување и исклучување со клучот за палење (логика на палењето)

Ако е вклучен Инфозабавниот систем, може да се исклучува и вклучува автоматски со вадење или вметнување и вртење на клучот за палење.

Логиката на палењето може да се исклучи од изборникот „Поставки“, видете на страница 65.

Автоматско исклучување

Ако инфозабавниот систем бил вклучен преку тркалцето **OI**, се исклучува автоматски еден час по вадењето на клучот за палење.

Поставување на гласноста

✎ За да ја дотерате гласноста, свртете го тркалцето **OI 1**.

- Кога е вклучен инфозабавниот систем, поставена е последната одбрана гласност ако е помала од максималната гласност при вклучувањето.
- Најголемата гласност при вклучување и гласноста на навигациските пораки и на сообраќајните соопштенија може да се дотеруваат посебно, видете на страница 67.

Функција придушување

✎ Притиснете го и држете го тркалцето **OI 1** за да го стижите инфозабавниот систем.

- Кога е вклучено **TP**, сообраќајните соопштенија и понатаму се слушаат.
- Кога е активна навигацијата, и понатаму ќе ги слушате гласовните објави.

Откажување на функцијата придушување

✎ Повторно притиснете го тркалцето **OI**, или:

✎ свртете го тркалцето **OI** за да ја откажете функцијата придушување.

AUX приклучок *

Надворешен извор на звукот, на пр. пренослив **MP3** плеер, може да се приклучи преку **AUX** приклучокот на Вашето возило. Стерео репродукцијата со овој извор се остварува преку звучниците на Инфозабавниот систем или преку Двојното аудио *.

Приклучокот се наоѓа во пределот на средишната конзола.

- Секогаш уверувајте се дека **AUX** приклучокот останува чист и сув.

За најдобар можен квалитет на звукот, надворешниот аудио извор треба да се постави на најголемата гласност. На уредите со надворешна линија излезниот сигнал е достапен на фиксно ниво на звукот и не може да се измени.

- Ако дојде до изобличување за време на репродукцијата со надворешниот извор, намалете го нивото на гласноста на надворешниот уред додека веќе нема изобличување.

⚠ Кога префрлувате помеѓу разните извори на звукот, земете ги во обзир различните гласности во режимите радио, **ЦД** и **AUX**. Намалете ја гласноста пред префрлувањето.

Тркалце со кликање

Тркалцето со кликање **6** е средишен контролен елемент на инфозабавниот систем. Ги контролира речиси сите системски функции преку изборници.



Вртење:
одбирање команди,
можности од изборникот
или букви.



Притисок:
потврда на прикажаниот
избор.


Главен екран

Главен екран е екранот што се покажува по вклучувањето на инфозабавниот систем. Може да се повика во било кое време од различен екран на изборниците со употреба на копчето **MAIN 5** (главен).

Ги покажува четирите главни функции:

- Аудио,
- Навигација,
- Патен компјутер и
- Портал за мобилен телефон *
- Свртете го тркалцето за кликање за да го повикате екранот на саканата функција.
- Екранот е различен, зависно од опремата на возилото.

Зависно од одбраната функција, следните информации се прикажуваат на главната страница.




Аудио

Информации за моментно одбраниот извор на звук (на пр. фреквентното подрачје, името на станицата или фреквенцијата, или песната на ЦД-то и бројот на песната, итн.).

Навигација

Информации за наведување (ако е вклучено наведувањето) и параметрите за навигација.



Патен компјутер *

Компјутерски информации на таблата


Следните информации се прикажуваат со сите функции на главната страница.

- Надворешната температура,
- Часот,
- Информациите за системот за контрола на климатизацијата *

Кога е исклучен инфозабавниот систем, а палењето е вклучено, прикажани се надворешната температура, времето и датумот.

Портал за мобилен телефон *

Информации за порталот за мобилен телефон.



Концепт на изборници

Структурата на изборниците на инфозабавниот систем се состои од различни видови на изборни страници:


- Страници за одбирање
- Страници со функции
- Страници за поставување

Разните страници имаат различни можности:

Страници за одбирање

Страниците за одбирање имаат изборник за одбирање со преглед на секоја ставка од изборникот на левата маргина на екранот. Страниците за одбирање Ве водат до страниците со функции или за поставување.

Изборникот „Аудио“ е пример за страница за одбирање.




Страници со функции

Страниците со функции се страници на изборникот каде што останувате, на пр., кога слушате радио или ЦД.

Страниците со функции имаат и изборни ставки што може да се извршуваат и што ќе Ве одведат до понатамошни страници со функции или за поставување.

Изборникот „Радио“ е пример за страница со функции.




Страници за поставки

Страниците за поставување се страници на изборникот каде што можете да вршите поставки, на пр., на звукот, на системот, итн.

Изборникот „CD Extras“ (дополнително за ЦД) е пример за страница за поставување.

Нивоа на изборници

Изборниците на инфозабавниот систем се поделени на нивоа. Тековното ниво на изборник е претставено со исправени цртки од левата страна на екранот (на пр. главен екран = нема цртка, страница на функцијата радио = 1 цртка, итн.).




Ракување со изборниците

Со вртење на тркалцето за кликање може да се одбираат изборните ставки што се достапни на изборникот. Секоја одбрана изборна ставка има инверзно поле што служи како покажувач.

Многу од достапните функции се извршуваат директно, со притискање на тркалцето. Некои отвораат подизборник со понатамошни функции.

Секој изборник има скриена изборна ставка „Return“ (враќање). Оваа изборна ставка станува видлива само ако дојдете до горниот крај на изборникот (свртете го тркалцето налево).

☞ Одберете „Return“ (враќање) за да отидете на следниот погорен изборник.



Секој изборник има и скриена изборна ставка „Main“ (главно). Оваа изборна ставка станува видлива само ако дојдете до долниот крај на изборникот (свртете го тркалцето надесно).

- ☞ Одберете „Main“ (главно) за да го повикате главниот екран.
- Оваа функција може да се изврши и во кое било време со притискање на копчето **MAIN 5**.

Одбирање од изборник

Покажувачот покажува која изборна ставка е за одбирање.


- ☞ Придвижете го покажувачот до саканата изборна ставка вртејќи го тркалцето.
- ☞ Притиснете го тркалцето за да го потврдите одбирањето.
- ✓ Се извршува соодветната функција, или се прикажува соодветното подмени.
- Поставките за некои изборни ставки се местат откако ќе ги одберете вртејќи го тркалцето.



Одбирање од список

За некои изборни ставки се повикуваат списоци. Низ нив може да се движите со покажувачот.

- ☞ Движете го покажувачот горе или долу вртејќи го тркалцето.
- ☞ Притиснете го тркалцето за да го потврдите одбирањето.
- ✓ Кога покажувачот ќе се донесе до горниот или долниот дел на екранот, се прикажуваат понатамошните ставки од списокот. Лентата за придвижување од десната страна на екранот ја покажува моментната положба на покажувачот во рамките на целиот список.
- Бројот на елементите на списокот се појавува на горната линија на екранот.
- На некои списоци последно одбраните внесувања од списокот се означени со ► пред внесувањето.



Појавувачки изборници

Во одредени случаи екранот ги прикажува дополнителни белешки и информации за инфозабавниот систем или за другите делови на возилото како појавни.

За таа цел, моментно прикажаниот изборник е прекриен со појавната порака.

Некои појавни пораки мора да се потврдат (на пр. безбедносните предупредувања на навигацијата), други автоматски исчезнуваат по одредено време.

Во режимот за ЦД, на пример, кога е активно TP (сообраќајна програма), за време на сообраќајно соопштение се прикажува и сообраќајната станица.

Повикување на главните функции

Главните функции се повикуваат со употреба на копчињата **NAVI**, **AUDIO**, **SOUND** и **BC**.

- ☞ За да го повикате изборникот за навигација, притиснете го копчето **NAVI** 4.
- ☞ Притиснете го копчето **AUDIO** 16 (аудио) за да дојдете до радиото и изворите за ЦД/ЦД со MP3.
- ☞ Притиснете го копчето **SOUND** 8 за да го повикате изборникот за поставки на звукот за тековно активниот извор на звук.
- ☞ Притиснете го копчето **BC** 12 за да се прикажат функциите на патниот компјутер *.

Извори на звукот

Достапни извори за звук се радио (AM/FM) и ЦД (аудио или MP3).

Како дополнување, можете да приклучите надворешен извор на звукот *.

Радио:

Може да одбирате помеѓу фреквентните подрачја FM (VHF) и AM (MW).

ЦД/MP3:

Плеерот за ЦД вграден во инфозабавниот систем свири аудио и ЦД-а со записи во формат MP3.

Аух:

Можете да се префрлите на надворешно приклучен извор на звукот преку опцијата „Аух“ *.

- Дополнителниот извор на звук може да се избере само преку изборникот „Audio“ (аудио).

Одбирање на извор на звукот

Ако е прикажан изборникот за радио или за ЦД:


- ☞ Притиснете го копчето **AUDIO** 16 за да префрлувате помеѓу изворите на звук радио и ЦД/MP3.

Ако сте во некој од другите изборници (на пр. навигација, поставки, итн.):

- ☞ Притиснете го копчето **AUDIO** 16 еднаш.
- ✓ На екранот се појавува изборникот за радио или за ЦД/MP3.

- ☞ Притиснете го копчето **AUDIO** 16 повторно за да го смените изворот на звук.

- Ако во отворот за аудио ЦД-а 3 на инфозабавниот систем нема ставено ЦД (аудио или MP3), инфозабавниот систем Ве потсетува да вметнете ЦД.



Одбирање на извор на звукот со употреба на изборникот „Audio“ (аудио)

- ☞ Притиснете го копчето **MAIN** 5.
- ☞ Одберете ја функцијата Audio 🎵 (аудио) од главниот екран.
- ☞ Притиснете го тркалцето.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „Return“ (враќање).
- ✓ Се прикажува изборникот за звук (страницата за одбирање „Audio“) со изборните ставки „FM“, „AM“, „CD“ (ЦД), „Sound“ (звук) и „Aux“ *.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „AM“, „FM“ или „CD“ (ЦД) за да се префрлите на саканиот извор на звук.
- ✓ Се репродуцира избраниот извор на звук.
- ✓ Инфозабавниот систем автоматски се префрлува на екранската страница на одбраниот извор на звук (изборникот AM-AS или CD).
- ☞ Одберете ја изборната ставка „Aux“ * за да се префрлите на надворешниот извор на звук.

Далечински управувач на воланот *

За да се зголеми безбедноста при возењето и подобри удобноста на управувањето, со инфозабавниот систем може да се ракува практично преку копчињата на воланот.



Зависно од видот на возилото, инсталирани се два вида далечински управувачи на воланот.

Далечинскиот управувач на воланот има и други функции поврзани со порталот за мобилен телефон (Mobile Phone Portal) *. Видете ги упатствата за порталот за мобилен телефон.

Волан 1:

 тркалце за палецот **1**



Одење низ изборниците

-  Вртете го тркалцето за палецот горе-долу за да го движите покажувачот горе-долу низ изборниците.
-  Притиснете го тркалцето за палецот за да потврдите изборна ставка.

Копче  **2**



Радио:

Следна запомнета станица

-  Притискајте го копчето  за да ја повикате следната зачувана станица 0 ... 9 од одбраното фреквентно подрачје.



CD (ЦД):


Повторна репродукција на ЦД

-  Притиснете го копчето  за да почне да се репродуцира вметнатото аудио ЦД од почеток.



MP3:

Следен албум MP3

-  Притиснете го копчето  за да прејдете на следниот албум (директориум) на вметнатото ЦД со MP3.







Копче  **3**

Префрлување помеѓу функциите







-  Притискајте го копчето  накратко за да префрлувате помеѓу режимот за радио и за ЦД/MP3.


Копчиња  /  **4** и **5**

Радио:



-  Кратко притиснете го  или  за прием на претходната или следната станица за која има прием.
-  Притиснете го и држете го  или  за рачно пребарување нагоре или надолу.

ЦД/MP3:

-  Кратко притиснете го  или  за да скокнете на претходната или следната песна.
-  Притиснете го и држете го  или  за брзо пребарување напред или назад.

 тркалце за палецот **6**

Контрола на гласноста

-  Вртете го тркалцето за палецот нагоре за да ја зголемите гласноста.
-  Вртете го тркалцето за палецот надолу за да ја намалите гласноста.

Волан 2:

Копчињата ◀ / ▶ 1 и 2

Копчиња за покажувачот

- ☞ Притискајте ги ◀ или ▶ за да го движите покажувачот лево – десно или горе-долу низ изборниците.
- Копчињата ◀ / ▶ ги имаат истите функции како и вртењето на тркалцето, видете на страница 12.

Копчето ↑ 3

Копче за одбирање

- ☞ Притиснете го копчето ↑ за да го потврдите одбраното.
- Копчето ↑ има иста функција како притискањето на тркалцето за кликање, видете на страница 12.

Копчињата + / - 5 и 6

Контрола на гласноста

- ☞ Кратко притискајте ги копчињата + еднаш или повеќе пати за постепено зголемување на гласноста.
- ☞ Кратко притискајте ги копчињата – еднаш или повеќе пати за постепено намалување на гласноста.
- Ако го притиснете pressed подолго, гласноста се менува непрекинато.

Копчето O 4

Префрлување помеѓу функциите

- ☞ Притискајте го копчето O накратко за да префрлувате помеѓу режимот за радио и за ЦД/МР3.

Двојно аудио *

- ⚠ За време на возењето, двојното аудио може да го користат само патниците на задните седишта и совозачот.
- ⚠ Не треба да се поставува голема гласност за подолго време бидејќи тоа може да го оштети слухот.

Двојното аудио им овозможува на патниците од задните седишта да слушаат музика без оглед на изворот на звук одбран на Инфозабавниот систем. Бројни функции можат да се контролираат директно преку двојното аудио, на пример пребарување или прескокнување на песни на ЦД.

За уживање во музиката има два стерео излеза за слушалки на располагање (чек приклучок од 3,5 мм). Се препорачуваат слушалки со импеданса од 32 ома.

Гласноста може да се дотерува посебно.

- Слушалките не се дел од опремата на возилото.

Зависно од видот на возилото, инсталирани се различни контролни елементи.

Вклучување/исклучување

Инфозабавниот систем треба да е вклучен.

- 🔊 Зависно од моделот на возилото, притиснете го копчето **ON/OFF** 23 или копчето **OI** 23, на Двојното аудио, за да го вклучите или исклучите истото.
- 🔊 По вклучувањето на палењето, притиснете го копчето **ON/OFF** или **OI** на Двојното аудио повторно за да го користите.
- ✓ Звучниците во задниот дел на возилото се придушуваат штом ќе се вклучи Двојното аудио.
- ✓ Задниот звучници повторно се вклучуваат штом ќе се исклучи Двојното аудио.

Поставување на гласноста

Зависно од моделот на возилото, се поставува гласноста за соодветните слушалки:

- 🔊 Свртете го тркалцето **VOLUME** 20 (гласност) или 26,
- или:
- 🔊 притиснете го копчето **- / +** 20 или 26 за да ја поставите гласноста.

Одбирање на извор на звукот

- 🔊 Притиснете го копчето **TUNER** 22 за да префрлите во режим за радио.
- 🔊 Притиснете го копчето **CD** 24 за да префрлите на режимот за ЦД.

Одбирање на брановата должина

- 🔊 Притиснете го копчето **TUNER** (тјунер) еднаш или повеќе пати за префрлување помеѓу брановите должини FM и AM.
- Префрлувањето помеѓу фреквентните подрачја не е можно ако радиото е одбрано како извор на звук на инфозабавниот систем.

Пребарување

Копчињата **<** и **>** 21 или 25 ги имаат истите функции како преклопникот 14 на инфозабавниот систем.

- Копчињата **<** и **>** на Двојното аудио не се активни ако ист извор на звук (радио или ЦД) е одбран и на инфозабавниот систем и на Двојното аудио.

Ограничувања за време на ракувањето

Со двојното аудио може да се контролира само изворот на звук што не е активен на инфозабавниот систем. Контролирањето на инфозабавниот систем секогаш има првенство пред контролирањето на Двојното аудио.

Пример: Ако патниците на предните седишта слушаат радио, ниту фреквентното подрачје, ниту станицата не може да се одберат со Двојното аудио. Меѓутоа, ЦД плеерот може да се контролира оддалеку со Двојното аудио.

Ако на инфозабавниот систем е вклучено TP (сообраќајна програма), а се слуша ЦД, со Двојното аудио може да се одбере само друга станица со TP за радиото.

Вклучувањето и исклучувањето на произволната репродукција за ЦД-ата не е можно со Двојното аудио.

Радио


Режим за радио

Во режимот за ЦД и кога е прикажан изборникот CD:

- ☞ Притиснете го копчето **AUDIO 16**.
- ✓ На екранот е прикажан изборникот за радиото и се слуша последната одбрана станица.
- ✓ Ако станицата е зачувана на едно од местата во меморијата, пред името на станицата или фреквенцијата на приемот е прикажан бројот на местото во меморијата.

Ако сте во некој од другите изборници (на пр. навигација, поставки, итн.):

- ☞ Притиснете го копчето **AUDIO 16** еднаш.
- ✓ На екранот е прикажан изборникот за радиото и го слушате моментно одбраниот извор на звукот (во овој случај, ЦД-то).
- ☞ Повторно притиснете го копчето **AUDIO 16**.
- ✓ Се менува изворот на звук.



Одбирање на фреквентно подрачје

Инфозабавниот систем прима на две фреквентни подрачја: FM (VHF) и AM (MW). Освен тоа, секое од фреквентните подрачја има место во меморијата за автоматско чување, каде што станиците може да се зачувуваат автоматски.


Зависно од одбраното фреквентно подрачје, на горниот ред на екранот пишува:

- FM
- FM AS (автоматско зачувување на FM)
- AM
- AM AS (автоматско зачувување за AM)


За да го смените фреквентното подрачје, постапете вака:

Од изборникот за радиото:

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Return“ (враќање).
- ✓ Се појавува изборникот за звук со фреквентните подрачја FM и AM.



- ☞ Одберете го саканото фреквентно подрачје FM или AM
- Во нивоата Autostore (автоматско зачувување) се влегува преку изборната ставка „Extras“ (дополнително) од изборникот за радиото. Видете под „Autostore (Автоматско зачувување)“ на страница 24.



На изборникот за радиото се достапни следниве функции.

- **I◀ и ▶I**: Автоматско пребарување нагоре и надолу.
- **Station (Станица)**: Одбирање на станица од списокот на станици.
- **Store (Чување)**: Зачувување на тековно одбраната станица на едно од местата во меморијата 0 ... 9.
- **Manual (Рачно)**: Вклучување на рачното пребарување.
- **Extras (Дополнително)**: Префрлување на нивото за автоматско зачувување, одбирање на сообраќајна станица FM за извештаи за сообраќајот и барање на станици според видот на програмата.

Автоматско пребарување

Со изборникот за радиото:

- ☞ Одберете ја изборната ставка **I◀** или **▶I** од изборникот за радиото.

Со преклопникот:

- ☞ Накратко притиснете го копчето за пребарување **◀** или **▶** **14**.
- ✓ Инфозабавниот систем ќе ја намести следната радио станица за која има прием.
- Ако е вклучено RDS (радиски податочен систем) или сообраќајни програми (TP), се бараат само станици што емитуваат сигнали за RDS или сообраќајна програма. За RDS видете на страница 25; за сообраќајните програми (TP) видете на страница 27.
- Ако не се најде станица, инфозабавниот систем автоматски се префрлува на ниво за почувствително пребарување.
- ☞ Притиснете го копчето за пребарување **∇** или **Δ** **14** еднаш или повеќе пати за да ја поставите фреквенцијата чекор по чекор.

Список на станици

За да повикате станица сочувана на едно од местата во меморијата, од 0 до 9 (копчињата за станици):

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Station**“ (станица) од изборникот за радиото.
- ✓ Се појавува списокот на станици на моментното фреквентно подрачје, AM или FM.
- ☞ Одберете ја саканата станица од списокот на станици.

Само во фреквентното подрачје FM:

Инфозабавен систем дополнително ќе направи список на сите приемчиви станици во моментната приемна област.

Станиците што се моментно зачувани на местата во меморијата 0 ... 9 се прикажани први на списокот на станиците. Под нив ќе ги најдете сите моментно приемчиви станици.

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Update stations**“ (ажурирање на станиците) за да го обновите списокот на станиците.
- Станиците што се зачувани на местата во меморијата 0 ... 9 не се пребришуваат во текот на обновувањето.
- Двојниот приемник на инфозабавниот систем постојано го обновува списокот на станиците.

Помнење на станиците

На секое фреквентно подрачје може да се зачуваат 10 станици (радио програми) на местата во меморијата од 0 до 9.

Местата во меморијата се одбираат со помош на бројчените копчиња од **0** до **9** или со помош на изборната ставка „**Station**“ (станција) од изборникот за радиото.

Чување на станиците преку изборникот за радиото

- ☞ Наместете ги саканите фреквентно подрачје и станица.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Store**“ (чување) од изборникот за радиото.
- ☞ Потоа одберете го местото на списокот на станиците каде што треба да се зачува поставената станица.

Рачно зачувување на станиците

- ☞ Наместете ги саканите фреквентно подрачје и станица.
- ☞ Притиснете го и држете го бројчениот тастер каде што има да се зачува одбраната станица (**0** до **9**).
- ✓ Радиото накратко се стишува и ја прикажува станицата што претходно била сочувана на тоа место.
- ✓ Кога пак ќе се слушне поставената станица, сочувана е на тоа место во меморијата.
- ✓ На екранот се појавува одбраното место во меморијата.

Повикавање на зачуваните станици

- ☞ Повикајте го саканото место во меморијата со помош на бројчените копчиња **0** ... **9**,
- или:
- ☞ одберете ја саканата станица од списокот на станиците со помош на изборната ставка „**Station**“ (станција).

Рачно местење

Станиците на кои им ја знаете фреквенцијата може да се постават вака.

Со изборникот за радиото:

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Manual**“ (рачно).
- ✓ Зависно од одбраната бранова должина, на горната линија на екранот се прикажува „**FM Manual**“ (FM рачно) или „**AM Manual**“ (AM рачно).
- ✓ Се појавува фреквентниот опсег на поставеното фреквентно подрачје. Посочена е моментно поставената приемна фреквенција.
- ☞ Вртете го тркалцето надесно за постепено зголемување на приемната фреквенција.
- ☞ Вртете го тркалцето налево за постепено смалување на приемната фреквенција.
- ☞ Притиснете го тркалцето за да ја потврдите одбраната приемна фреквенција и за да излезете од рачното местење на фреквенциите.


Со преклопникот **14**:

Грубо мesteње

- ☞ Притиснете го и држете го копчето за пребарување ∇ или Δ додека не наближите до фреквенцијата на бараната станица.

Фино мesteње

- ☞ Притискајте го копчето за пребарување ∇ или Δ повеќе пати додека на екранот не се појави точната фреквенција на станицата.



Extras (дополнително)

Следните можности се достапни во подизборникот „Extras“ (дополнително):


AS level (ниво за автоматско зачувување)

Оваа можност се користи за менување на нивото за автоматско зачувување на тековното фреквентно подрачје.

Детални информации за функцијата за автоматско зачувување може да се најдат во делот „Autostore (Автоматско зачувување)“ од ова поглавје, страница 24.

Traffic stations (сообраќајни станици)


Оваа функција се користи за одбирање на една од моментно приемчивите сообраќајни станици.



PTY selection (избор на вид на програмата – само кај FM)

Многу станици со RDS емитуваат шифра PTY што укажува на видот на емитуваната програма (на пр. вести). Шифрата PTY овозможува одбирање на станиците според видот на програмата.

- ✓ Одбере ја изборната ставка „**PTY selection**“ (избор на вид на програма) од изборникот „FM Extras“ (дополнително за FM).
- ✓ Се појавува список на програмите од коишто може да се бира.



- ☞ Одберете го саканиот вид на програма од списокот.
- ✓ Се појавува список на приемчивите станици со одбрианиот вид на програма.
- ☞ Одберете ја саканата станица од списокот.
- Ако не се најде соодветна станица, се прикажува „No station available“ и ќе свири претходно одбраната станица.



PTY station (станција со вид на програма – само FM)

- ☞ Одберете ја изборната ставка „PTY stations“ (станци со вид на програмата) од изборникот „FM Extras“ (дополнително за FM).
- ✓ Се појавува список на сите станици со важечки вид на програма.
- ☞ Одберете ја саканата станица од списокот.
- Некои станици ја менуваат и шифрата за PTY (вид на програма) зависно од емитуваната содржина.

Autostore (Автоматско зачувување)

На овој начин се наоѓа станицата со најсилен сигнал во Вашата моментна приемна област.

- ☞ Одберете ја изборната ставка „AS level“ (ниво за автоматско зачувување) од изборникот „AM Extras“ (дополнително за AM) или „FM Extras“ (дополнително за FM).
- ✓ Инфозабавниот систем автоматски се префрлува на нивото за автоматско зачувување на одбраното фреквентно подрачје (AM-AS или FM-AS).
- ✓ На тоа укажува симболот „AS“ на главниот екран.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „Autostore“ (автоматско зачувување) од изборникот за радиото „AM AS“ или „FM AS“.
- ✓ Почнува автоматското пребарување, фреквенциите на 10-те најсилни станици од моментната приемна област се зачувуваат на местата во меморијата AS.
- Претходно зачуваните станици во меморијата AS се пребришани.
- RDS се активира за време на автоматското зачувување во фреквентното подрачје FM и останува активно.
- Ако TP се вклучи пред или за време на автоматското зачувување, инфозабавниот систем бара место во меморијата што содржи станица со сообраќајни информации кога ќе заврши барањето на станици.

- Ако TP се вклучи за време на автоматското зачувување, барањето ќе трае додека не се најде барем една автоматски зачувана станица со сообраќајна програма.
- Местата во меморијата со нивото AS може да се зачувуваат и рачно, видете во поглавјето „Помнење на станиците“, страница 22.

Враќање на ниво FM или AM

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Extras“ (дополнително) од изборникот за радиото „FM AS“ или „AM AS“.
- ☞ Потоа изберете ја изборната ставка „FM Level“ (ниво FM) или „AM Level“ (ниво AM) за да се вратите на мемориското ниво за FM или AM.

RDS (Radio Data System – Радиски податочен систем)


RDS е европска услуга што ја пружаат радиодифузните компании, помага многу полесно да се најде бараната програма на VHF и го потпомага добриот прием.

Кога е вклучена функцијата RDS, станиците со RDS се препознаваат по тоа што е прикажано името на програмата наместо нејзината фреквенција.

Станиците со RDS емитуваат информации што радиото со RDS ги проценува автоматски, или ги проценува ако е активна функцијата RDS.

Функцијата RDS, како и функциите REG (регионално) и TP (сообраќајна програма) поврзани со неа, може да се постават во изборникот Audio Settings (поставки на звукот):

Од изборникот Audio (аудио):


- ☞ Притиснете го копчето **SETTINGS** .
- ✓ Се појавува изборникот Audio Settings (поставки на звукот).

Вклучување/исклучување на RDS

- ☞ Одберете ја изборната ставка „RDS“ од изборникот за поставки на звукот.
- ✓ Се појавува изборникот RDS.

Сега има две можности за одредување на однесувањето на инфозабавниот систем за сигналите од RDS:

1. RDS секогаш активно

- ☞ Притиснете го „ On“ за да го активирате RDS.

Активирањето на RDS ги овозможува следниве предности:

- Инфозабавниот систем ќе мести само станица со RDS при автоматското пребарување.
- Екранот го прикажува името на програмата на поставената станица наместо нејзината фреквенција.
- Инфозабавниот систем секогаш се мести на фреквенцијата на предавателот со најдобар прием за одбраната радио програма користејќи го AF (алтернативна фреквенција).

2. Автоматски RDS

- ☞ Активирајте го „**Automatic**“ (автоматски).
- Оваа функција обезбедува радиото да се однесува со станиците со RDS како RDS да е активно дури и кога RDS е исклучено (функциите PS, AF, PTY, итн. се активни).
- Автоматското пребарување не реагира на станиците без RDS.

Исклучување на RDS

- ☞ Одозначете ги изборните ставки „**On**“ (вклучено) и „**Automatic**“ (автоматски) од изборникот за RDS.
- ✓ Сега на екранот се појавува фреквенцијата наместо името на програмата.
- Радиото веќе не ја одбира автоматски фреквенцијата со најдобар прием за програмата.

REG (Регионализација)

Некои станици со RDS емитуваат разни регионални програми на разни фреквенции во одредени времиња.

Вклучување на регионализацијата (RDS мора да биде активно)

Од изборникот Audio Settings (поставки за звукот):

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**REG**“.
- ✓ Се појавува изборникот Regionalisation (регионализација).

Сега има три можности за одредување на однесувањето на инфозабавниот систем во врска со регионалните програми:

1. Автоматски REG

Кога бара фреквенција со најсилен прием (AF) на некоја радио програма, Инфозабавниот систем останува наместен на одбраната регионална програма додека веќе не е можен добар прием.

- Ако квалитетот на приемот на одбраната регионална програма веќе не обезбедува добар прием, инфозабавниот систем ќе се префрли на друга регионална програма.

2. REG on (вклучено REG)

Кога бара фреквенција со најсилен прием (AF) на некоја радио програма, Инфозабавниот систем секогаш останува наместен на одбраната регионална програма.

3. REG off (исклучено REG)

Кога бара фреквенција со најсилен прием на некоја радио програма, инфозабавниот систем не ги зема предвид регионалните програми.

- Ако се активни „**Automatic REG**“ (автоматски REG) или „**REG on**“ (вклучено REG), на екранот е прикажан симболот „**REG**“.

TP (Сообраќајна програма)

Сообраќајните станици се препознаваат по симболот „TP“ на екранот.

Вклучување на TP

Со изборникот Audio Settings (поставки за звукот):


- ☞ Активирајте ја можноста „TP“ од изборникот Audio Settings.

Со функционалниот тастер:

- ☞ Притиснете го копчето TP .

- ✓ На екранот се појавува симболот „[TP]“.
- ✓ Ако моментната програма е сообраќајна станица, на екранот ќе биде прикажано „[TP]“.
- Се примаат само станици со TP.
- Ако моментната станица не е сообраќајна станица, уредот автоматски ќе ја побара следната сообраќајна станица.
- Кога е вклучена функцијата TP, репродукцијата на обичните и ЦД-ата со MP3 се прекинува за сообраќајните соопштенија.
- Сообраќајните соопштенија се слушаат со претходно поставената гласност за TA, видете на страница 66.
- За време на сообраќајните соопштенија, на екранот се појавува пораката „Traffic announcement“.

Исклучување на TP

- ☞ Притиснете го копчето TP ,

или:

- ☞ исклучете го TP преку изборната ставка „TP“ од изборникот Audio Settings (поставки за звукот).

- ✓ „[TP]“ исчезнува од екранот.

За време на сообраќајните соопштенија:


- ☞ Притиснете го копчето TP двапати за да го исклучите TP.

Слушање само на сообраќајни соопштенија

- ☞ Вклучување на TP.

- ☞ Намалете ја гласноста на нула,

или:

- ☞ Притиснете го и држете го тркалцето **01**  за да го стижете инфозабавниот систем.
- ✓ Сообраќајните соопштенија се слушаат со претходно поставената гласност за TA, видете на страница 66.

Исклучување на сообраќајните соопштенија

За да исклучите некое несакано сообраќајно соопштение, на пр., за време на репродукција на ЦД или MP3:

- ☞ Притиснете го копчето TP еднаш за време на сообраќајното соопштение,

или:

- ☞ Притиснете го копчето **AUDIO** еднаш.

- ✓ Сообраќајното соопштение се прекинува.

- ✓ TP останува вклучено.

Поставување на гласноста на сообраќајните соопштенија

- Гласноста на сообраќајните соопштенија (TA volume) може да се постави во изборникот „Audio Settings“ (поставки на звукот), видете на страница 66.

Список на станици со сообраќајна програма

На изборниците за радиото FM Extras (дополнително за FM) и AM Extras (дополнително за AM) може директно и без долго пребарување да се повика моментно приемлива сообраќајна станица со помош на изборната ставка „**Traffic stations**“ (сообраќајни станици).

EON (Enhanced Other Networks
(подобрани други мрежи))


Со EON ќе слушнете сообраќајни соопштенија дури и ако поставената станица не емитува сопствени сообраќајни информации. Ако сте одбрале таква станица, симболот „**TP**“ се појавува на горната линија на екранот, исто како и за сообраќајните станици.

Плеер за ЦД-а и МР3

Инфозабавниот систем е опремен со плеер за ЦД што може да репродуцира обични ЦД-а, но и ЦД-а со МР3. Плеерот за ЦД-а автоматски ќе го препознае видот на ЦД-то.

Белешки за аудио и ЦД-ата со МР3

- ⚠ Никогаш и никако не вметнувајте ДВД-а, единечни ЦД-а со пречник од 8 см и ЦД-а со неправилен облик во плеерот за ЦД-а. Тие дискови може да се заглават во плеерот за ЦД-а или да го уништат погонот. Уредот потоа ќе мора да се замени на Ваша сметка.
- Системот можеби не ќе може да репродуцира аудио ЦД-а со заштита од преснимување што не одговараат на стандардот за аудио ЦД-а, или нема да ги репродуцира правилно.
- ЦД-ата за снимање (CD-R и CD-RW) се почувствителни од индустриските ЦД-а. Ве молиме, ракувајте со ЦД-ата за снимање особено внимателно. Видете на страница 73.
- Системот може нема да може да репродуцира ЦД-а за снимање (CD-R и CD-RW) или нема да ги репродуцира правилно, зависно од нивната содржина.
- Со ЦД-ата со мешана содржина (комбинација на аудио и податоци, на пр. МР3) се препознаваат и репродуцираат само аудио трагите.



Репродукција на ЦД-а и МР3

- ☞ Вметнете аудио или ЦД со датотеки МР3 со печатената страна нагоре во горниот отвор за ЦД-а **3** тамам толку за автоматски да се вовлече.
- ✓ Почнува репродукцијата на ЦД-то.
- Се појавува „CD in“ (ЦД внатре).
- Ако е вметнато ЦД со МР3, прикажано е и „МР3“. Зависно од сложеноста на структурата на досиејата и на бројот на досиејата МР3 на ЦД-то, читањето може да потрае.

Ако во отворот за ЦД-а е веќе вметнато ЦД:

- ☞ Притиснете го копчето **AUDIO 16** еднаш.
- ✓ На екранот се појавува изборникот за ЦД.
- ✓ Почнува репродукцијата на ЦД-то.

Ако е прикажан друг изборник, а не изборникот Audio (аудио) (на пр. Navigation (навигација), Settings (поставки) или Main (главно)):

- ☞ Притиснете го копчето **AUDIO** еднаш за да се прикаже изборникот Audio (аудио).
- ☞ Повторно притиснете го копчето **AUDIO** за да префрлите во режимот за ЦД-а.
- Се прикажуваат бројот и изминатото време на тековната песна.
- Ако вметнатото аудио ЦД има ЦД текст, прикажани се насловот на албумот, името на тековната песна и изведуваачот. За таа цел треба да биде активно прикажувањето на ЦД текст. Видете „Show title“ (прикажи наслов) на страница 31.
- За ЦД-ата со МР3 прикажана е ознаката ID3 на моменталната песна. За таа цел треба да биде активно прикажувањето на трагите. Видете „Show title“ (прикажи наслов) на страница 31. Ако нема ознака ID3, прикажано е само името на досиејето.

Директно одбирање на песни

Од изборникот за ЦД:

☞ Одберете ја изборната ставка „Track“ (песна).

✓ Се прикажува список на достапните песни на ЦД-то.

☞ Одберете ја саканата песна од списокот.

Одбирање на следна или претходна песна

☞ Кратко притиснете го копчето за пребарување ◀ или ▶ ,

или:

☞ Одберете ја изборната ставка „|◀“ или „▶|“ од изборникот за ЦД-а.

Брзо пребарување напред/назад

Барање на песна на ЦД:

☞ Притиснете го копчето за пребарување ◀ или ▶ подолго од 1 секунда,


или

☞ одберете ја изборната ставка „◀◀“ или „▶▶“ од изборникот за ЦД-а.

✓ Се врши брзо пребарување напред/назад.

● За време на брзото пребарување напред/назад, песната се репродуцира со поголема брзина и со намалена гласност.

☞ За да го прекинете брзото пребарување преку изборникот, повторно одберете ја изборната ставка „◀◀“ или „▶▶“.

**CD Extras (дополнително за ЦД)**

Разни други функции за репродукција на ЦД-а и МРЗ може да се постават преку изборникот CD Extras (дополнително за ЦД).

☞ Одберете ја изборната ставка „Extras“ (дополнително) од изборникот за ЦД.

Може да се одборат следниве функции:

Normal (нормално)

Песните од ЦД-то или МРЗ се репродуцираат по нивниот нормален редослед.

● Сите песни на ЦД-ата со МРЗ се подредуваат и се репродуцираат по азбучен и бројчен ред во овој режим.

Random CD (произволно ЦД)

Песните се репродуцираат по произволен редослед.

- ✓ На екранот се појавува симболот „R●“.
- ☞ За да излезете од функцијата за произволност, активирајте го „Normal“ (нормално) од изборникот CD Extras (дополнително за ЦД).

Random Album (произволен албум – само за МРЗ)

Песните на тековниот албум (директориум) МРЗ се репродуцираат по произволен редослед.

- Random Album (произволен албум) не е достапно во режимот за аудио ЦД-а.
- ✓ На екранот се појавува симболот „R●“.
- ☞ За да излезете од функцијата за произволност, активирајте го „Normal“ (нормално) од изборникот CD Extras (дополнително за ЦД).

Повторување на песна

Моментната песна од ЦД или МРЗ ќе се повторува додека не одберете друг режим.

- ✓ На екранот се појавува симболот „↺“.
- ☞ За да излезете од функцијата за повторување, активирајте го „Normal“ (нормално) од изборникот CD Extras (дополнително за ЦД),

или:

- ☞ Притиснете и држете го копчето ▽ 4.
- Функцијата за повторување можете да ја вклучувате и исклучувате и со притискање и држење на копчето ▽.

Сканирање на ЦД

Сите песни на ЦД-то се репродуцираат по малку.

- ✓ На екранот се појавува симболот „▶“.
- ☞ За да ја чуете целата моментно одбрана песна и да излезете од функцијата за сканирање, активирајте го „Normal“ (нормално) од изборникот CD Extras (дополнително за ЦД),

или:

- ☞ притиснете и држете го копчето ▲ 4.
- Функцијата за сканирање можете да ја вклучувате и исклучувате и со притискање и држење на копчето ▲.




Show title (прикажи наслов)

- ☞ Активирајте ја оваа функција ако инфозабавниот систем треба да го прикажува името на песната наместо одминатото време на песната.

Одбирање албуми MP3

Ако ЦД-то со MP3 се состои од повеќе албуми (директориуми), потребниот албум може да се одбере вака:

☞ Потчукнувајте го преклопникот ▾ или ▲  повеќе пати додека на екранот не се појави бараниот албум,

или од изборникот за ЦД-а:

☞ Одберете ја изборната ставка „**Album**“ (албум).

✓ Прикажан е списокот на достапните албуми (директориуми) на ЦД-то.

☞ Одберете го саканиот албум од списокот.



✓ Ќе ја чуете првата песна од одбраниот албум.

● За да се избегнат долги времиња на пристап, треба да се користат најмногу 20 албуми.

● Се појавува името на тековно одбраниот директориум како наслов на албум.

● Сите директориуми без досиеја MP3 автоматски се прескокнуваат.

Вадење на ЦД-ата

☞ Притиснете го копчето   2.

✓ ЦД-то излегува.

● Ако не го извадите ЦД-то од отворот во рок од 10 секунди, Инфозабавниот систем ќе го вовлече за волја на безбедноста при возење.

Sound		12.5°	22:22
Treble		+2	
Bass		+4	
Fader		-4	
Balance		+0	
Sound			User

Поставки на звукот

Поставките ја гласноста одвоено и посебно за секој извор (радио, ЦД, МРЗ) со „**Treble**“ (високи) и „**Bass**“ (басови) или одберете еден од претпоставените звучни стилови преку „**Sound**“ (звук).

Можете да ја поставите и распределбата на гласноста со „**Fader**“ (стишување/засилување) и „**Balance**“ (рамнотежа).

- Поставките за стишувањето/засилувањето и рамнотежата важат за сите извори и не можат да се постават одделно.
- ☞ Одберете го саканиот извор (FM/AM, ЦД/МРЗ или AUX) за којшто сакате да го дотерате звукот.
- ☞ Притиснете го копчето **SOUND** **8** за да го повикате изборникот Sound (звук).
- ✓ Екранот автоматски ги покажува изборните ставки за поставките на звукот.

Sound		12.5°	22:22
Treble		-7	
Bass		+5	

Treble (високи)

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Treble**“ (високи).
- ☞ Одберете ја саканата вредност за високите и потврдете ја притискајќи на тркалцето.

Bass (бас)

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Bass**“ (басови).
- ☞ Одберете ја саканата вредност за басовите и потврдете ја притискајќи на тркалцето.


Sound		12.5°	22:22
Fader		-4	
Balance L		+0	

Fader (стишување/засилување)

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Fader**“ (стишување/засилување).
- ☞ Одберете ја саканата распределба на гласноста „**F<->R**“ (напред <-> назад) и потврдете ја притискајќи го тркалцето.

Balance (рамнотежа)

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Balance**“ (рамнотежа).
- ☞ Одберете ја саканата распределба на гласноста „**L<->R**“ (лево <-> десно) и потврдете ја притискајќи го тркалцето.



Sound (Звук)

Ако претпочитате претпоставен звучен стил, може да бирате од петте можности.


- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Sound**“ (звук).
- ✓ Се појавува список на достапните звучни стилови.
- ☞ Активирајте го саканиот звучен стил.
- Под звучниот стил „**User**“ (корисник) може да ги зачувате Вашите поставки за високите и басовите.
- Кога ги дотерувате високите и басовите, звучниот стил „**User**“ (корисник) се одбира автоматски.

AUX приклучок ❁

За да се репродуцира извор на звукот, на пр. пренослив МРЗ плеер, приклучен до AUX приклучокот на Вашето возило преку звучниците на Инфозабавните системи, изворот на звук треба да се активира:

- ☞ Приклучете го изворот на звук до AUX приклучокот на Вашето возило.
- ☞ Притиснете го копчето **MAIN 5**.
- ☞ Одберете ја функцијата Audio 🎵 (аудио) од главниот екран.
- ☞ Притиснете го тркалцето.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Return**“ (враќање).
- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Aux**“.
- ✓ Надворешниот извор на звук се пренесува кон Инфозабавниот систем.
- ☞ Вклучете го надворешниот извор на звук и поставете го на најголема гласност.
- Сигналот од изворот на звук тогаш се репродуцира преку звучниците на Инфозабавниот систем
- Ако дојде до изобличување за време на репродукцијата со надворешниот извор, намалете го нивото на гласноста на надворешниот уред додека веќе нема изобличување.

⚠ Кога префрлувате помеѓу разните извори на звукот, земете ги во обзир различните гласности во режимите радио, ЦД и AUX. Намалете ја гласноста пред префрлувањето.



Навигација

Системот за навигација Ве води сигурно и безбедно без заморно читање на карти до посакуваното одредиште.

Со помош на динамичното наведување, за пресметување на патот ќе биде земена предвид тековната сообраќајна ситуација, ако е потребно. За таа цел, инфозабавниот систем ги прима извештаите за сообраќајот на моментната приемна област преку RDS TMC.

Меѓутоа, системот за навигација не може да ги земе предвид релевантната сообраќајна ситуација, привремените промени на сообраќајните прописи и евентуалните ризици или пречки (на пр. поправки на патот) кои може да се случат.

⚠ Употребата на системот за навигација не го ослободува возачот од неговата одговорност за правилно и мудро однесување при возење. Секогаш мора да се почитува законот на автопатот. Ако информациите за наведување се во спротивност со сообраќајните прописи, сообраќајните прописи секогаш имаат предност. За повеќе информации, видете на страница 7.

Системот за навигација на инфозабавниот систем Ви овозможува водење до Вашето одредиште дури и ако не ја познавате месната област.

Функционирање на системот за навигација

Системот за навигација ги запишува положбата и движењата на возилото преку сензори. Поминатото растојание се одредува според сигналот на брзиномерот на возилото, вртливото движење на свиоците се одредува со жиро-сензор (инерциски компас). Положбата се определува преку сателитите на GPS (Global Positioning System – глобален систем за позиционирање).

Положбата може да се пресмета во опсег од околу 10 м со споредување на сензорските сигнали со дигиталната карта на ДВД-то/ЛЦД-то за навигација.

Важни белешки за функционирањето на системот за навигација

Воглавно, системот функционира и со слаб прием од GPS, иако прецизноста на позиционирањето може да биде попречено поради слабиот или испрекинатиот прием на GPS или може да се јават грешки при одредувањето на положбата, што има за резултат неправилно известување за положбата.

На слабиот прием на GPS укажува пречкртаниот симбол за GPS на главниот екран.

Откако ќе се внесе одредишната адреса или некое посебно одредиште (следната бензинска пумпа, хотел, итн.), се пресметува патот од моментната местоположба до избраното одредиште.


Наведувањето ќе врши со глас и со насочна стрелка, со помош на екран со карта во боја * или комбинација * на двата приказа.

Гласот и насочната стрелка на екранот ја препорачуваат следната промена на патната насока.

Вметнување ЦД или ДВД за навигација.

- ☞ Вметнете го ЦД-то или ДВД-то за навигација со печатената страна угоре во отворот за ЦД и ДВД **17** тамам толку за автоматски да се вовлече.

Вадење на ЦД или ДВД за навигација.

- ☞ Притиснете го копчето  **18**.
- ✓ ЦД-то или ДВД-то излегува.
- Ако не го тргнете ЦД-то или ДВД-то од отворот за 10 секунди, инфозабавниот систем ќе го вовлече поради безбедноста при возењето.

Поставување на јазикот

Може да го менувате јазикот на објавите за навигација.

- Поставување на јазикот, видете на страница 64.

Забелешки за ЦД-ата и ДВД-ата за навигација


- Употребувајте само ЦД или ДВД за навигација одобрено од производителот на Вашето возило. Инфозабавниот систем не чита ЦД-а или ДВД-а за навигација од други производители.
- Не ставајте дискови за навигација ДВД во отворот за ЦД-а. Дисковите ДВД може да се заглават во плеерот за ЦД-а. Уредот потоа ќе мора да се замени на Ваша сметка.
- Препорачуваме секогаш да ја употребувате најновата верзија на ДВД/ЦД-то за навигација за Вашиот Инфозабавен систем.

Само за CD 70 NAVI:

- Европската главна патна мрежа и поголемите европски градови се зачувани на сите ЦД-а за навигација. За повеќе информации за ЦД-ата и ДВД-ата за навигација препорачуваме да контактирате со овластен Опелов дилер.

Само за DVD 90 NAVI:


- Деталната патна мрежа на сите земји прикажани за внесување на одредишта се зачувани на ДВД-то за навигација. Не мора да се менува ДВД-то при поминување граница.

 Inactive Navi		22.5° 14:45
Start Navi		
Destin. input	D - Frankfurt Am Main Goethestrasse	
Destin. mem.		
Journey		
Map		

Активирање на системот за навигација

- ☞ Притиснете го копчето **NAVI 4**,

или:

- ☞ одберете ја функцијата  на главниот екран и потврдете го изборот.

Ако не е активна навигацијата:

- ✓ Прикажан е главниот изборник за навигација. Прикажана е последната внесена одредишна адреса.

Ако е активна навигацијата.

- ✓ Зависно од претходно одбраниот вид на прикажувањето, екранот за наведување ја покажува насочната стрелка и картата за навигација * или поделениот екран со насочната стрелка и картата за навигација *.

Внесување на одредиште

Достапни се следните можности за внесување на одредиштето:

- **Destin. input** (Внесување одредиште):
За да внесете адреса на ново одредиште со земјата, градот, улицата, бројот или аголот, видете на страница 38.
- **POIs (POIa)**: Одбирање на посебни одредишта (ресторани, хотели, итн.), видете на страница 41.
- **Destin. mem.** (Меморија за одредишта):
За да одберете одредиште од адресарот, од списокот на последно користените одредишта или за да ја вчитате домашната адреса, видете на страница 42.
- **Entering destinations via the map *** (Внесување одредишта преку картата):
За да внесете одредиште користејќи курсор на картата за навигација, видете на страница 58.

Само за CD 70 NAVI:

- Во случај одредиштето да биде во друга земја, тоа може да не биде зачувано на актуелното ЦД за навигација. Во тој случај, треба првин да внесете некој поголем град близу до одредиштето што е зачуван на ЦД-то. Откако ќе дојдете до тој град, вметнете го ЦД-то за навигација на одредишната земја и внесете го одредишниот град.



Внесување букви

Знаците за навигација се внесуваат со одбирање букви од список на букви, бројки и посебни знаци.

Кога внесувате град или име на улица, на пример, ќе се појави изборник за внесување. Понатаму, тој ќе се нарекува едноставно „машина за пишување“.

- ☞ Придвижете го покажувачот до саканиот знак вртејќи го тркалцето.
- ✓ Моментно одбраниот знак е нагласен.
- ☞ Потврдете го одбраното притискајќи го тркалцето.
- ✓ Одбраниот знак ќе се пренесе во полето за внесување.

Интелигентна „пишувалка“

Кога внесувате одредишта, системот ја споредува веќе внесената низа знаци со сите ставки во базата на податоци на ЦД-то или ДВД-то за навигација. Кога ќе одберете знак, ќе забележите дека остануваат прикажани само одредени букви. Само тие знаци може да се одберат со „пишувалката“ и да се употребат за понатамошно одредување на името.

Инфозабавниот систем автоматски ги довршува внесувањата со можните понатамошни знаци.

Бришење знаци

Кога сте внеле погрешен знак:

- ☞ Одберете ја изборната ставка „◀C“ на пишувалката.
- ✓ Последниот одбран знак се брише.
- Ако инфозабавниот систем автоматски внел знаци според базата, се бришат и тие знаци.

Прекин на внесувањето знаци

- ☞ Свртете го тркалцето налево додека не се појави скриената изборна ставка „Cancel“ (откажи).
- ☞ Одберете го „Cancel“ (откажи) за да завршите со внесувањето знаци.
- ✓ Се појавува изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште).

Списоци


За време на внесувањето одредите, на пишувањето може да се одбере изборната ставка „List“ (список). Зависно од дотогаш внесената низа знаци, по изборната ставка се прикажани одреден број ставки од списокот.

Кога внесувате знак или низа на знаци, можностите за одбирање на соодветниот список се намалуваат.

Ако има помалку од 7 ставки на списокот, списокот за одбирање се прикажува автоматски.

Прекин на одбирањето од список

- ☞ Свртете го тркалцето налево додека не се појави скриената изборна ставка „Return“ (враќање).
- ☞ Одберете „Return“ (враќање) за да го откажете одбирањето од список.
- ✓ Ќе се појави „пишувањето“.




Пишувања за внесување имиња.

Освен големи букви, бројки и посебни знаци, може да се внесуваат и мали букви за имињата (адреси од адресарот, тури, итн.).

Освен тоа, можете да го уредувате името за време на внесувањето со подвижниот покажувач.

- ☞ Одберете ја изборната ставка „abc“ или „ABC“ за да внесувате мали или големи букви.
- ☞ Одберете „Abc“ ако првата буква на внесеното треба автоматски да се напише со голема буква.
- ☞ Одберете „#&[]“ за да овозможите внесување на посебни знаци.
- ☞ Притиснете го „<“ или „>“ за да го движите покажувачот напред-назад во веќе внесениот текст.
- ☞ Одберете го „OK“ за да завршите со внесувањето текст.

Destin. input
(внесување одредите)


Ако не е активна навигацијата:

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Destin. input“ (внесување одредите) од изборникот за навигација.
- ✓ Се појавува изборникот „Destin. input“ (внесување одредите).

Со информативниот екран во боја * и активна навигација:

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Menu“ (изборник) од екранот за наведување.
- ☞ Потоа одберете ја изборната ставка „Destin. input“ (внесување одредите).

Сега може да ја внесете одредешната адреса со следните информации:



Земја

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Country**“ (земја) од изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште).
- ✓ Се појавува списокот на земји снимен на ЦД-то или ДВД-то за навигација.
- ☞ Одберете ја саканата земја од списокот.
- Ако веќе била внесена одредишната адреса, прикажана е кратенката на одредишната земја наместо изборната ставка „**Country**“ (земја), на пр. „D“ за Германија.

Само за CD 70 NAVI:

- Ако одберете земја што не соодветствува на вметнатото ЦД за одредена земја, може да ги внесувате само поголемите европски градови и најважните главни патишта како одредиште.
За да можете да внесете точно одредиште, вметнете го ЦД-то за одредишната земја штом ќе ја преминете границата.



Town (Град)

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Town**“ (град) од изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште).
- Ако веќе била внесена одредишна адреса, прикажано е името на градот од последното внесено одредиште наместо изборната ставка „**Town**“ (град).
- ✓ Ќе се појави „пишувалката“ за внесување знаци.
- ☞ Внесете ново име на град одбирајќи букви на „пишувалката“.
- ✓ Кога бројот на можните ставки на списокот на градовите е доволно мал, списокот за одбирање со имињата на градовите ќе се појави автоматски.
- ☞ Одберете го саканиот град од списокот.



Улица

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Street**“ (улица) од изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште).
- Ако веќе била внесена одредишна адреса, прикажано е името на улицата од последното внесено одредиште наместо изборната ставка „**Street**“ (улица).
- ✓ Ќе се појави „пишувалката“ за внесување знаци.
- ☞ Внесете ново име на улица одбирајќи букви на „пишувалката“.
- ✓ Кога бројот на можните ставки на списокот на улиците е доволно мал, списокот за одбирање со имињата на улиците ќе се појави автоматски.
- ☞ Одберете ја саканата улица од списокот.

Кукен број

Ако кукните броеви за внесената улица се зачувани во вметнатото ЦД или ДВД за навигација, може да внесете кукен број за одредиштето.

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**No.**“ (број) од изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште).
- Ако веќе била внесена одредишна адреса, прикажан е кукниот број од последното внесено одредиште наместо изборната ставка „**No.**“ (број).
- ✓ Ќе се појави „пишувалката“ за внесување знаци.
- ☞ Внесете го кукниот број со помош на „пишувалката“.
- Во базата на податоци одредени опсежи на кукни броеви се комбинирани, и внесениот кукен број се наоѓа во таков опсег. системот за навигација ќе ве одведе до опсегот на кукни броеви.
- Во одредени случаи системот за навигација ќе Ви го поправи внесеното. Ако, на пример, сте ввеле кукен број 83, но само броевите до 51 се зачувани во ЦД-то или ДВД-то за навигација, системот автоматски ќе го поправи на 51.

Агол

Како алтернатива на кукниот број, може да внесете и пресек на улици (агол) за одредиштето.

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Corner**“ (агол) од изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште).
- Ако веќе била внесена одредишна адреса, прикажано е името на улицата од последното внесено одредиште наместо изборната ставка „**Corner**“ (агол).
- ☞ Внесете го името на улицата од пресекот на улиците како што е претходно опишано.

Внесување делови од адресата на одредиштето

Ако сакате да внесете нова улица, кукен број или нов пресек на улици, одберете ја соодветната изборна ставка од изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште).

Внесување местоположби преку поштенскиот број

Ако на вметнатото ЦД или ДВД за навигација се снимени поштенските броеви, кога внесувате местоположба може да внесете поштенски број наместо името на градот.


Кога бројот на можните ставки на списокот на градовите е доволно мал, списокот за одбирање со имињата на градовите ќе се појави автоматски.

Inactive Navi		22.5° 14:45
Start Navi		
Destin. input		
Destin. mem.	D - Frankfurt Am Main	
Journey	Goethestrasse	
Map		


Активирање на наведувањето


Од главниот изборник:

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Start Navi**“ (почни навигација) за да почне наведувањето.
- ✓ Се појавува изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште) и се пресметува маршрутата (тоа може да потрае неколку секунди).
- Наведување, видете на страница 50.

	Destin. input	22.5°	14:45
	POIs		
	D - Frankfurt Am Main		
	Goethestrasse	No.	
	Corner		
	Start Navi		
	Save		


Од изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште):

-  Одберете ја изборната ставка „Start Navi“ (почни навигација) за да почне наведувањето.
- Внесеното одредиште може да го сочувате во адресарот преку изборната ставка „Save“ (сочувај), видете на страница 44.


	Destin. input	22.5°	14:45
	POIs		
	D - Rüsselsheim, Gross Gerau		
	Adam Opel Strasse	No.	
	Corner		
		Start Navi	
		Save	



Внесување POI

Може да се одберат интересните или корисните посебни одредишта на маршрутата или за местоположбата на одредиштето. Инфозабавниот систем има разни категории за таа цел, во кои се чуваат важните адреси:

-  Одберете ја изборната ставка „POIs“ од изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште).
- ✓ Се прикажува изборникот „Select POIs“ (одберете POI).

Сега може да одбирате POI според следните критериуми:

	Select POIs	12.5°	22:22
	Vicinity current position		
	Vicinity destination		
	In other towns		
	Nationwide		
	Shows POIs depending on current position		

- **Vicinity current position** (Моментална положба на близината): Ги прикажува Вашите POI-а зависно од Вашата моментална положба.
 - **Vicinity destination** (Близина на одредиштето): Ги прикажува сите POI-а кај одредиштето.
 - **In other towns** (Во други градови): Ви прикажува POI-а во градот по избор.
 - **Nationwide** (Низ целата земја): Ви прикажува POI-а со национална важност (на пр. аеродроми, траекти, итн.).
-  Одберете еден од критериумите за одбирање наведени погоре.
 - ✓ Се прикажува списокот на можните категории (на пр. рент-а-кар, хотел, градски центар, итн.).
 -  Одберете ја саканата категорија.
 - ✓ Се прикажува список на POI од одбраната категорија.

- Ако се достапни повеќе од шест POI-a за одбраната категорија, ќе се прикаже „машината за пишување“.
- Кога одбирате „Vicinity current location“ (блиску до моментната положба) секогаш се прикажува список од најмногу 45 интересни точки од одбраната категорија, подредени според оддалеченоста од моментната положба.

Со отворена пишувалка:

- ☞ Ограничете го бројот на одредиштата со внесување еден или повеќе почетни карактери или одберете ја изборната ставка „List“ (список).
- ☞ Одберете го саканото одредиште од списокот.

Кога е прикажан список:

- ☞ Одберете го саканото одредиште директно од списокот.
- ✓ Откако ќе се одбере одредиште, повторно се прикажува изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште). Горните редови ги прикажуваат одбраното одредиште и одредишниот град.

Посебен случај за „In other towns“ (во други градови)

Внесете ја саканата местоположба за која сакате список на достапните POI со помош на „пишувалката“.

Inactive Navi		22.5° 14:45
Start Navi		
Destin. input	Last destinat.	
Destin. mem.	Home	
Journey	Addressbook	
Map		

Помнење на одредишта

Помнењето на одредиштата во инфозабавниот систем Ви овозможува да ги чувате одредиштата што го користите почесто за наведување.

Освен тоа, одредиштата што последни биле употребени за наведување се чуваат во меморијата за одредишта.

Ако не е активна навигацијата:

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Destin. mem.“ (меморија за одредишта) во изборникот за навигација.
- ✓ Се појавува списокот на запомнети одредишта.

Со информативниот екран во боја * и активна навигација:

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Menu“ (изборник) од екранот за наведување.
- ☞ Потоа одберете ја изборната ставка „Destin. input“ (внесување одредиште).

8 Addresses		12.5° 22:22
Last destinat.		
Home		
ADAM OPEL AG		
FLUGHAFEN FRANKFURT MAIN		
List of last 30 (max.) destinations		

Списокот на запомнети одредишта ги има следните ставки:

- **Last destinat.** (Последно одредиште): Се прикажува списокот на последните одредишта употребени за наведување.
- **Home (Дома):** Ја повикува зачуваната домашна адреса.
- **Addressbook (Адресар):** Сите адреси што се веќе зачувани во адресарот (по азбучен ред).

Одбирање на едно од последните одредишта

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Last destinat.“ (последно одредиште) од изборникот „Destination mem.“ (помнење на одредишта).
- ☞ Се прикажува список со најмногу 30 последни одредишта за кои била пресметана маршрута.
- ☞ Одберете го саканото одредиште од списокот.
- ☞ Одберете „Start Navi“ (почни навигација) за да почне наведувањето,

или:

- ☞ одберете „Delete“ (бришење) за да го избришете одбраното одредиште од списокот на последни одредишта.



Одбирање на домашната адреса како одредиште

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Home“ (дома) од изборникот „Destination mem.“ (помнење на одредишта).
- ☞ Одберете „Start Navi“ (почни навигација) за да почне наведувањето,



или:

- ☞ Одберете „Edit“ (уредување) за да ја смените домашната адреса.

Без оглед во кој изборник сте.

- ☞ Притиснете го копчето   за да ја повикате домашната адреса.
- ☞ Одберете „Start Navi“ (почни навигација) за да почне наведувањето,

или:

- ☞ притиснете го копчето  кратко двапати за веднаш да почнете со наведување кон домашната адреса.
- Ако домашната адреса не била зачувана, притискањето на  автоматски го прикажува изборникот „Destin. input“ (вносување одредиште).

Менување на домашната адреса или снимање на нова домашна адреса

Откако ќе ја одберете изборната ставка „Edit“ (уредување), може да ја смените домашната адреса. Ако нема зачувано домашна адреса, внесете ја саканата адреса.

- ☞ Внесете ги деталите на домашната адреса како што е објаснето за внесувањето нови одредишта, видете на страница 38.
- ☞ Одберете „Store“ (чување) за да ја снимите новата или сменетата домашна адреса во меморијата за одредишта.

Бришење на домашна адреса


Деталите за домашната адреса може да се избришат со помош на изборната ставка „Delete lists“ (бришење списоци) од изборникот „Navi Settings“ (поставки за навигација), видете на страница 69.



Одбирање одредишта од адресарот

Од запомнетите одредишта:

- ☞ Одберете го саканото одредиште од списокот на запомнетите одредишта.
- ✓ Се прикажува внесеното во адресарот со деталите за адресата.
- ☞ Одберете „Start Navi“ (почни навигација) за да почне наведувањето.



Чување одредишта во адресарот

Во адресарот може да сочувате 100 одредишта (99 адреси и домашната адреса). Зачуваните одредишта може да имаат посебни имиња.

Од изборникот „Destin. input“ (внесување одредиште):

- ☞ Внесување на саканата одредишна адреса.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „Save“ (сочувај).
- ✓ Се појавува „пишувалката“.
- ☞ Прифатете го прикажаното име со помош на „OK“,

или:

- ☞ додавајте знаци на прикажаното име одбирајќи од списокот на знаци,

или:

- ☞ Избришете го целото прикажано име со помош на „◀C“ и внесете ново име.
- ☞ Одберете „OK“ за да ја сочувате адресата под името внесено во адресарот.

Менување одредишта во адресарот

- ☞ Одберете го саканото одредиште од списокот на запомнетите одредишта.
- ☞ Одберете „Edit“ (уредување) за да ја смените одбраната одредишна адреса.
- ☞ Сменете ги деталите по потреба (на пр. град, улица, број или името).
- ☞ Одберете „Store“ (чување) за да ја префрлите сменетата адреса во адресарот.



Бришење одредишта од адресарот

- ☞ Одберете го саканото одредиште од списокот на запомнетите одредишта.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „Delete“ (бришење) за да го избришете прикажаното одредиште од адресарот.
- ☞ Потврдете го бришењето.
- ✓ Одредиштето е избришано од адресарот.
- Ако сакате да ги избришете сите сочувани одредишта од адресарот одеднаш, одберете ја изборната ставка „Delete lists“ (бришење списоци) од изборникот „Navi Settings“ (поставки за навигација), видете на страница 69.

▲ Navi inactive 22.5° 14:45	
Start navi	Addition. info Tours
Destin. input	
Destin. mem.	
Journey	
Map	

Tours (Патувања)

Изборникот Tours (патувања) Ви овозможува да возите до неколку различни одредишта едно по друго без внесување на секое одредиште посебно.

Треба само еднаш да ги внесете поединечните постојки на патувањето преку внесувањето одредишта или меморијата за одредишта и да го зачувате со име што сами ќе го одберете.

- Меморијата за патувања може да зачува вкупно 7 патувања, секое со најмногу 10 етапи.

Со информативниот екран во боја *:

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Journey**“ (патување) од изборникот Navigation (навигација).
- ☞ Потоа одберете „Tours“ (патувања).

Со сликовниот информативен екран:

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Tours**“ (патувања) од изборникот Navigation (навигација).
- ✓ Прикажан е изборникот „Tours“ (патувања).

▲ 3 Tours 22.5° 14:45	
Add tour	4 Destinations
Tour 1	
Tour 2	
Tour 3	

Внесување ново патување

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Add tour**“ (додади патување) од изборникот Tours (патувања).
- ✓ Се појавува „пишувалката“.
- ☞ Внесете име за новото патување.
- ☞ Одберете го „**OK**“ за да го зачувате внесеното име.
- ✓ Тоа автоматски ќе Ве одведе до изборникот за уредување на патувањето.
- Сега може да ги внесувате етапите на патувањето (попатните одредишта) како што е опишано под „Editing tour“ (уредување на патувањата). Видете на страница 46.

▲ Tour 1 22.5° 14:45	
Start tour	Saarbrücken, München, Kno Lindau Bodens ...
Start from	
Show	
Edit	

Почнување на патувањето

- ☞ Одберете го саканото патување од изборникот Tours (патувања).
- ☞ Потоа одберете го „**Start tour**“ (почни патување) за да почне наведувањето до првата етапа на патувањето.

Почнување на патувањето од ...

Имате можност да почнете патување од одредена етапа.


- ☞ Одберете го саканото патување од изборникот Tours (патувања).
- ☞ Одберете „**Start from**“ (почни од).
- ✓ Се појавува списокот етапи на патувањето од одбраното патување.
- ☞ Одберете ја саканата етапа од списокот за да почне наведувањето до одбраната етапа на патувањето.



Покажување на патувањето

Со оваа функција е возможно да се прегледува списокот на етапите на патувањето (попатните дестинации) за одбраното патување.


- ☞ Одберете „**Show**“ (прикажување).
- ✓ Се појавува списокот на попатни одредишта за одбраното патување.
- ☞ Ако одберете една од етапите на патувањето од списокот, се прикажуваат деталите на адресата.



Уредување на патувањето


Во изборникот „Edit“ (уредување) ги имате следните можности:

- **Destin. input** (Внесување одредиште): Тука можете да додавате нови дестинации за патувањето.
- **Destination mem.** (Меморија за одредишта): Тука може да додавате одредишта на патувањето од меморијата за одредишта.
- **Move** (Поместување): Тука можете да преместувате етапи во рамките на одбраното патување.
- **Delete** (Бришење): Тука можете да бришете поединечни етапи од одбраното патување или целото патување.




Додавање етапи на патувањето

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Destin. input**“ (внесување одредиште) или „**Destination mem.**“ (меморија за одредишта) во изборникот „Edit“ (уредување).
- ☞ Внесете ново одредиште или одберете одредиште од меморијата на одредиштата.
- ☞ Одберете „**Add**“ (додавање) за да го додадете одбраното одредиште на патувањето.
- ✓ Се појавува списокот етапи за одредиштето што се веќе зачувани.
- ☞ Потоа, вртејќи го тркалцето, придвижете го покажувачот до местото во списокот пред кое треба да се вметне новата етапа.
- ☞ Притиснете го тркалцето за да ја наместите новата етапа пред нагласениот внес.
- ☞ Одберете „**(Insert at end)**“ (вметнување на крај) ако новата етапа треба да се вметне на крајот од списокот.



Преместување етапи на патувањето

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Move**“ (преместување) во изборникот „Edit“ (уредување).
- ✓ Се појавува списокот етапи на патувањето од одбраното патување.
- ☞ Нагласете ја етапата што треба да се премести со покажувачот.
- ☞ Притиснете го тркалцето.



- ☞ Потоа, вртејќи го тркалцето, придвижете го покажувачот до местото во списокот пред кое треба да се вметне етапата што треба да се премести.
- ☞ Притиснете го тркалцето за да ја сместите етапата пред одбраната положба.
- ☞ Одберете „**(Insert at end)**“ (вметнување на крај) ако етапата треба да се премести на крајот од списокот.

Бришење етапи на патувањето

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Delete**“ (бришење) од изборникот „Edit“ (уредување).
- ✓ Се појавува списокот етапи на патувањето од одбраното патување.
- ☞ Нагласете ја етапата што треба да се избрише со покажувачот.
- ☞ Притиснете го тркалцето.
- ✓ Саканата етапа е избришана од патувањето.
- ☞ Одберете „**Delete whole tour**“ (бришење на целото патување) за да го избришете целото патување.

Информации од туристички водич (Само за DVD 90 NAVI)

Преку функцијата „Addition. Info“ (дополнителни информации) од изборникот Journey (патување), може да добиете информации од туристички водичи од разни издавачи. Зависно од вметнатото ДВД за навигација, може да се добијат разни информации од разни издавачи. На пример, може да се работи за водич за хотели и ресторани и туристички информации.

За прикажување на дополнителните информации се користи прегледник сличен на прегледниците за Интернет.

Дополнителните информации може да содржат текст, слики, поврзници, адреси и телефонски броеви.

На пример, можете да ја префрлите адресата на саканиот хотел во системот за навигација непосредно од туристичкиот водич.




Пребарување на дополнителните информации

Ако не е активна навигацијата:

- ☞ Од главниот изборник одберете „Journey“ (патување).

Ако е активна навигацијата.

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Menu“ (изборник) од екранот за наведување.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „Journey“ (патување).
- ☞ Во изборникот „Journey“ (патување), одберете „Addition. Info“ (дополнителни информации).
- ✓ Се појавува преглед на дополнителните информации зачувани во ДВД-то за навигација.
- ☞ Одберете издавач од списокот.
- Ако се достапни дополнителни информации од некој издавач, изборот се прикажува директно преку опциите за пребарување.
- ☞ Одберете ја саканата опција за пребарување списокот.



Може да се одбере следното:


- **Homepage** (Основна страница): Се прикажува основната страница за одбраниот издавач (ако ја има)
- **Vicinity current position** (Моментална положба на близината): Се прикажува екранот за пребарување на објекти во близина на моменталната положба.
- **Vicinity destination** (Близина на одредиштето): Се прикажува екранот за пребарувањето на објекти во близина на одредиштето.
- **In other towns** (Во други градови): Се прикажува екранот за пребарување на објекти во близина на местото по Ваш избор.

За да се прецизира пребарувањето, тоа може да го следат повеќе прашања претставени во облик на списоци од коишто може да се одберат соодветните поткатегории (на пр. „All hotels“ (сите хотели), „Categories“ (категории), „Extras“ (дополнително), „Search by name“ (пребарување по име)).




Користење на прегледникот

- ☞ Притиснете го копчето за пребарување ◀ или ▶ 14 за да одите од една на друга опција.
- ✓ Одбраната опција секогаш е нагласена (на различни начини, зависно од распоредот на страниците за пребарување и издавачот).
- ☞ Притиснете го копчето за пребарување ▲ или ▼ 14 за да одите напред или назад страница по страница.
- ☞ Притиснете го тркалцето за да ја потврдите одбраната опција или активираната поврзница.



Прегледникот има и динамичен изборник. Штом ќе се сврти тркалцето, достапни се следните изборни ставки:

- **Select (Одбирање)** ●: Потврдување на нагласената опција.
- **Homepage (Основна страница):** Поминува на страницата со општ преглед за одбраниот издавач (ако ја има)
- **History (Историја):** Го прикажува списокот на претходно гледаните страници.
- **Previous page (Претходната страница):** Ја повикува претходната страница од историјата.
- **Next page (Следната страница):** Ја повикува следната страница од историјата.



Display of the results (прикажување на резултатите)

Откако ќе почнете пребарување, инфозабавниот систем ги прикажува резултатите на пребарувањето како список.

Во резултатите се вклучени адресите на објектот, процентот на погодности и оддалеченоста од моментната положба.


Детални информации за објектите може да прикажете со помош на симболот **i**.

Следната страница на резултатите може да ја отворите со симболот **↗**.

Претходната страница на резултатите може да ја отворите со симболот **↖**.

Префрлување во системот за навигација


Во деталниот преглед може да ги префрлувате одбраните објекти во системот за навигација како ново одредиште преку симболот **📍**.




Застанување за бензин *

Штом досегот пресметан од компјутерот во автомобилот падне под определено растојание, инфозабавниот систем Ве известува со порака и Ви нуди можност за планирање на маршрута до блиска бензинска пумпа.

- ☞ Одберете „**Petrol stations**“ (бензински пумпи).
- ✓ Се појавува список од најмногу 10 бензински пумпи во близина, подредени врз основа на растојанието од моментната положба.
- Стрелката укажува на насоката на одбраната бензинска пумпа
- Се прикажуваат само бензинските пумпи вклучени на ЦД-то или ДВД-то за навигација што се вклучени како интересни точки.



- ☞ Одберете ја саканата бензинска пумпа од списокот.
- ☞ Потоа одберете „**Start Navi**“ (почни навигација).
- ✓ Инфозабавниот систем пресметува маршрута до одбраната бензинска пумпа.
- ☞ Потврдете ја пораката за досегот со „**OK**“ ако не Ви треба планирање на маршрута до бензинска пумпа.



Наведување

Откако ќе се пресмета маршрутата, наведувањето се состои од глас и насочни стрелки.

Насочните стрелки се прикажани на екранот за наведување или на главниот екран во поедноставен облик.

Гласот и насочната стрелка на екранот ја препорачуваат следната промена на патната насока.

- Дотерување на гласноста на соопштенијата во изборникот „Navigation settings“ (поставки за навигација), видете на страница 67.
- Поставување на класата на маршрутата во изборникот „Navigation settings“ (поставки за навигација), видете на страница 68.



Екран за наведување

Екранот за наведување со стрелките за наведување се појавува штом ќе ја почнете навигацијата.

Кај возилата со информативен екран во боја * може да биде прикажана картата за навигација или комбинација на карта и стрелки, зависно од одбраниот вид на приказ.

Горната линија на екранот го прикажува преостанатото растојание до одредистето.








Динамичен изборник

Од левата страна на екранот за наведување е прикажана мала изборна лента со икони. Изборникот со целосните текстови се проширува кога ќе го свртите тркалцето.


Ако изборна лента се спушти, изборната ставка прикажана како икона на изборната лента и нагласена со покажувачот може да се изврши директно.

Следните изборни ставки се достапни на екранот за наведување:

Со информативниот екран во боја *:

- **Stop Navi** (престанување на навигацијата): Го прекинува наведувањето.
- **Menu** (изборник): Го отвора подизборникот со изборните ставки „Destin. input“ (внесување одредиште), „Destination mem.“ (помнење на одредиште), „Journey“ (патување) и „View“ (преглед).
- Подизборник „View“ (преглед), видете под „Display map“ (приказ на карта), страница 57.
- **Destination mem.** (помнење на одредишта): Ги отвора запомнетите одредишта.
- **Journey** (патување): Го отвора изборникот „Journey“ (патување).
- **Карта** , **Карта/Пиктограм** , **Стрелка** : За префрлување помеѓу трите можни видови на приказ.
- **Размер** : Го менува размерот за приказот на картата.
- **Detour** (Заобиколување): Го отвора изборникот за планирање алтернативна маршрута.
- **Повтори** : Повторување на тековната навигациска објава.


Со сликовниот информативен екран:

- **Stop Navi**
(престанување на навигацијата):
Го прекинува наведувањето.
- **Destin. input (Внесување одредиште):**
Го отвора изборникот „Destin. input“
(внесување одредиште).
- **Destination mem.**
(помнење на одредишта): Ги отвора
запомнетите одредишта (адресарот,
последните одредишта, итн.)
- **Tours (патувања):** Го отвора
изборникот „Tours“ (патувања).
- **Detour (Заобиколување):**
Го отвора изборникот за планирање
алтернативна маршрута.
- **Повтори** : Повторување
на тековната навигациска објава.






Забелешки за заобиколувањето:

- Заобиколување може
да се испланира во секој момент
кога е активно наведувањето.
- Планирање на заобиколувањата,
видете на страница 56.
- Кога е активно динамичното
наведување, информациите за таа
цел ќе се појават автоматски штом
се приближувате кон пречка на патот
на Вашата маршрута.
- Наведување, видете на страница 55.

Забелешки за Повтори:

- Ако инфозабавниот систем прими
соодветна сообраќајна информација
преку RDS TMC, ќе биде објавена
и пречката на Вашиот пат.
- Тековното соопштение може
да се повтори во кое било време
со помош на копчето .


Поставување на видот на приказот
(само на информативниот екран во боја)
Зависно од претходно поставениот вид
на приказот:

-  На екранот за наведување
до одредиштето, придвижете
го покажувачот до изборната
ставка „Map“ (карта), „Map / Pictogram“
(карта / пиктограм) или „Arrow“ (стрелка).
- Кога изборникот ќе се спушти,
се прикажуваат символите , 
или  наместо текстовите
на изборникот.
-  Притискајте го тркалцето повеќе пати
додека не се прикаже бараниот
приказ на екранот за наведување.

Појавни информации


Кога е активно наведувањето
за маршрутата, можете да дојдете до кој
било изборник (на пр. „Audio“ (аудио),
„Settings“ (поставки), итн.) удобно без
пропуштање на следниот потсетник
за вртење.

Ако се активни појавните информации,
инфозабавниот систем накратко
се префрлува на екранот за навигација
пред секој потсетник за свртување.

- Со информативниот екран во боја 
системот се префрлува
на комбинираниот приказ на карта
и пиктограм. 100 m секогаш
се користи како размер за картата,
без оглед на другите поставки.

По потсетувањето за свртување, системот
повторно се враќа на првобитниот
изборник.

Појавните информации може да
се исклучат од изборникот „Navi settings“
(поставки за навигација), видете
страница 69.



Наведување со стрелки

Инфозабавниот систем ги прикажува следните информации на екранот за наведување:

- Исклучување од патот: Следниот пат по којшто треба да се вози.
- Навигациски параметри: Класа на маршрутата, динамично наведување, исклучени објави, итн.
- Стрелка за свртување или за насока.
- Моментното растојание до следното исклучување од патот.
- Како што се приближувате до исклучувањето од патот, се пополнуваат сегментите на насочната стрелка.

- Ако автомобилот не е на јавен пат (на пр. област на претпријатие или шумска патека), или не е на пат што е снимен на ДВД/ЦД-то за навигација, се прикажува картичка со компас што ја посочува насоката на одредиштето. Кога ќе се дојде до пат што е снимен на ЦД-то или ДВД-то за навигација, се врши наведување по маршрута.
- Откако ќе се исклучи инфозабавниот систем (на пр., кога се прекинува патувањето) моментното одредиште останува сочувано. Кога повторно ќе се вклучи инфозабавниот систем, по извесно време се појавува потсетник што Ве прашува дали треба да се продолжи со наведувањето.



Detailed arrows (детални стрелки) (само на информативниот екран во боја)


Ако е активна функцијата „Detailed arrows“ (детални стрелки), се прикажува дополнително и поедноставено рано предупредување над насочната стрелка што Ве известува за следната промена на насоката на возењето многу однапред. На десната страна од екранот се појавува лента со растојанието до точката за вртење.






Кога се приближувате до следната крстосница или свртување, се прикажува детален преглед на крстосницата.


- Активирање на деталните стрелки во изборникот „Navi Settings“ (поставки за навигација), видете на страница 69.




Карта
(само на информативниот екран во боја)

До стрелката прикажана за наведување може да се одбере приказ на карта со впишана маршрута.

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Map“ (карта) или симболот  на екранот за наведување.
- ✓ Се прикажува карта со моментната положба. Пресметаната маршрута е нацртана на картата како бела линија. Моменталната положба на возилото е покажана со стрелка.




Менување на размерот на картата
(само на информативниот екран во боја)

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Scale“ (размер) или симболот  на екранот за наведување.
- ✓ Се прикажува моментно одредениот размер за прикажување.
- ☞ Сменете го размерот со вртење на тркалцето и потврдување на поставената вредност.
- ✓ Картата ќе се прецрта со одбраниот размер за прикажување.
- Размерот на картата може да се постави помеѓу 50 м и 1000 км.

Менување на ориентацијата на картата
(само на информативниот екран во боја)

Положеноста на приказот на картата можете да го менувате од изборникот „Navi Settings“ (поставки за навигација), видете на страница 68.




Прикажување на посебни одредешта (само на информативниот екран во боја)


На картата може да Ви се прикаже категорија на посебни интересни точки (POI-a) (на пр. бензинска пумпа, хотели, итн.).

- Интересните точки се прикажуваат во размери од 1 км и помали.
- Активирање на прикажувањето на POI, видете на страница 69.
- За преглед на симболите на POI видете на страница 74.

Комбиниран приказ на карта и пиктограм (само на информативниот екран во боја)

„Поделениот екран“ покажува комбинација на карта и на стрелка на екранот за наведување.

- ☞ Одберете ја изборната ставка „Map/Pictogram“ (карта/пиктограм) или симболот  на екранот за наведување.



Динамично наведување

Со динамичното наведување, целата сообраќајна ситуација што се прима во инфозабавниот систем преку RDS-TMC се вклучува во пресметката на маршрутата.

Ако има застој во сообраќајот (на пр. застаната редица, блокиран пат) на планираната маршрута, инфозабавниот систем ќе Ве извести за тоа и може да решите дали системот треба да оди по заобиколница, менувајќи ја маршрутата за да се избегне проблематичниот сегмент, или дали е попатетно да се помине проблемот возејќи.

Тоа му овозможува на системот постојано да проверува за време на наведувањето врз основа на сообраќајните информации дали има подобра маршрута за наведување и понекогаш се пресметува нова маршрута, на пример, ако некој застој исчезнал.

- Динамичното наведување може да се активира и исклучува од изборникот „Navi Settings“ (поставки за навигација), видете на страница 68.
- Основата за можното задржување поради застој во сообраќајот што Инфозабавниот систем ја пресметува е податоците што системот ги прима преку актуелно одбраната станица со RDS-TMC. Фактичкото задржување може да се разликува од пресметката.
- Динамичното наведување функционира само ако инфозабавниот систем прима сообраќајни информации преку RDS TMC. На приемот на TMC укажува симболот **TMC** на главниот екран на функцијата „Audio“ (аудио).

Зависно од сообраќајната ситуација, има два вида заобиколувања:

1. Подолга заобиколница

Штом инфозабавниот систем добие информации за еден или повеќе застои во сообраќајот преку RDS-TMC што би значеле релативно подолго одолговлекување за навигацијата до Вашето одредеште, системот Ви нуди опција многу порано за заобиколување на застоите во сообраќајот по подолг пат.



Ако се очекува релативно подолго задржување на Вашата маршрута поради застои во сообраќајот, се дава порака што Ве известува за пресметаното задржување.


- ☞ Одберете „**Recalculate**“ (пресметај повторно) ако сакате да одите по подолга заобиколница околу застоите.
- ☞ Одберете „**Cancel**“ (отказ) ако не сакате да заобиколувате.
- Дури и по откажувањето, уште е можно повторно да се пресмета маршрутата преку изборната ставка „**Detour**“ (Заобиколување).
- Застоите во сообраќајот што се очекува да резултираат со само кратко задржување се заобиколуваат локално, по желба, преку функцијата „**Detour**“ (заобиколување) (видете под „2. Локално заобиколување“, од десната страна).
- Во непосредната близина на застојот во сообраќајот повторно добивате предупредување и се нуди заобиколување на моменталниот застој (локално заобиколување) преку изборната ставка „**Detour**“ (заобиколување).




2. Локално заобиколување

Со локално заобиколување, сите застои во сообраќајот може да се заобиколат, дури и ако не се сметаат за многу проблематични при проценката на Инфозабавниот систем.

Кога ќе се приближите до последното исклучување пред пречката на патот, инфозабавниот систем ќе Ве извести за тоа.

Освен текстот „**Detour**“ (заобиколување) на изборникот, на екранот за наведување по маршрутата се појавува симболот .


Сега може да решите дали ќе се пресметува заобиколница или не.



Рачно планирање на заобиколница

Инфозабавниот систем овозможува заобиколување на одреден дел од пресметаната маршрута (почнувајќи од моментната положбана возилото) освен функциите на динамичното наведување за маршрутата.

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Detour**“ (заобиколување) од екранот за наведување.
- ✓ Се појавува изборникот „**Detour**“ (заобиколување).
- ☞ Поставете ја должината на заобиколувањето помеѓу 1 и 10 км.
- ☞ Одберете „**Calculate**“ (пресметка).
- ✓ Се пресметува алтернативна маршрута за одреденото растојание (почнувајќи од моментната положба на возилото).
- ☞ Одберете „**Return**“ (враќање) за да излезете од изборникот „**Detour**“ (заобиколување).

 Inactive Navi	12.5° 22:22
Start Navi	Destination map
Destin. input	Position map
Destin. mem.	Scale
Journey	Browse
Map	Set destin. point

Прикажување на картата

(само на информативниот екран во боја)

Инфозабавниот систем нуди можност за прикажување на картата во секое време, дури и ако навигацијата не е активна.


- Мора да има вчитано ЦД или ДВД за навигација.

Ако не е активна навигацијата:

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Map**“ (карта) од изборникот за навигација.
- ✓ Се прикажува карта на моментната положба на возилото.


Ако е активна навигацијата.

- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Menu**“ (изборник) од екранот за наведување.
- ☞ Потоа одберете ја изборната ставка „**View**“ (преглед).
- ✓ Се прикажува карта на моментната положба на возилото и покажувач.



Совен изборната ставка „**Position map**“ (карта на положбата), на изборната лента стануваат достапни и следниве функции.

- **Destination map** (Карта на одредиштето): Ако е внесено одредиште, се прикажува карта со околината на моментното одредиште.
- **Browse / Browse OFF** (Прегледување / Прегледувањето е исклучено): Го вклучува и исклучува покажувачот и овозможува покажувачот да се придвижува со преклопникот **14**. „Поместување на дел од картата“, видете на страница 57.
- **Scale** (Размер): Го менува размерот на прикажаната карта. „Changing map scale“ (менување на размерот на картата) видете на страница 54.
- **Set destin. point** (Одредување на точката на одредиштето): Го поставува крстот на покажувачот на ново одредиште. „Внесување одредишта преку картата“ видете на страница 58.




Поместување на дел од картата (само на информативниот екран во боја)

Ако е прикажана карта на положбата или карта на одредиштето, прикажаниот покажувач може да се придвижува со преклопникот.

Ако не е прикажан покажувач (на пр. кога не е активна навигацијата):


- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Browse**“ (разгледување) на изборна лента за да се појави покажувачот.
- ☞ Придвижете ги линиите на покажувачот на саканата положба на картата со помош на преклопникот **14**.
- Делот од картата автоматски се поместува кога со една од линиите на покажувачот ќе дојдете до работ на екранот.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Browse OFF**“ (исклучено разгледување) од изборната лента за да се вратите на првобитниот дел од картата (тековната положба или одредиште) и за да се скрие покажувачот.



Внесување одредишта преку картата (само на информативниот екран во боја)

Кога е прикажана картата на положбата или на одредиштето:

- ☞ Активирајте го покажувачот со изборната ставка „Browse“ (разгледување) ако веќе не е прикажан.
- ☞ Придвигнете го покажувачот до саканата точка на картата.
- ☞ Отпрвин користете голем размер за картата (на пр. 20, 50 или 100 км) за грубо да го поставите делот од картата.
- ☞ Потоа одберете мал размер за да прикажете детална карта на сите патишта и за да можете точно да го определите одредиштето.



- ☞ Одберете ја изборната ставка „Set destin. point“ (одредување на одредишна точка) од изборната лента за да ја прифатите одбраната положба на картата како одредиште.
- ✓ Се појавува изборникот „Destin. input“ (внесување на одредиште) со деталите за новото одредиште.
- ☞ Одберете „Save“ (сочувај) за да го сочувате одредиштето во адресарот.

или:

- ☞ одберете „Start Navi“ (почни навигација) за да почне го активирате наведувањето до новото одредиште.
- Ако сте го активирале приказот на посебни одредишта (на пр. бензински пумпу) во изборникот „Navi Settings“ (поставки за навигација), тие се посочени со соодветни симболи на картата. Видете на страница 69.

Одредишта надвор од дигитализираните патишта (само на информативниот екран во боја)

Кога внесувате одредишта преку картата за навигација можете да зачувувате и одредишта што се надвор од дигитализираните патишта. Инфозабавниот систем потоа ќе ве води колку е можно подалеку по дигитализираните патишта.

Потоа, до одредиштето ќе Ве наведува насочна стрелка.

Изборник за информации

Со притискање на копчето **INFO** се сумираат најважните информации за одбраниот извор на звук и за навигацијата. Освен тоа, можете да им пристапите на деталните информации за навигацијата и за моментната сообраќајна ситуација преку RDS TMC со помош на подизборниците.

☞ Притиснете го копчето **INFO** .


✓ Ќе се појави изборникот за информации.

На изборникот за информации се достапни следниве информации:

Параметри за аудио




Горните два реда ги покажуваат информациите за функцијата Аудио.


- Символи за поставките за изворот на звукот (на пр. „FM/AM“ за одбраното фреквентно подрачје, „[TP]“, „REG“, итн.).
- Поставување на радио станицата или моментната песна од ЦД или MP3.
- Символи на екранот, видете на страница 10.



Навигациски параметри


Долниот дел на изборникот за информации прикажува информации за навигацијата.

- Моментната надморска височина (под услов да е достапен соодветен прием на сигнал од GPS).
- Одбраната класа на маршрута, на пр. .
- Избегнувањето на патиштата со патарина .
- Активно динамично наведување .
- Преостанато растојание до одредиштето.
- Време на пристигнување или преостанато време за патување, зависно од поставките на навигацијата.
- Символи на екранот, видете на страница 10.




Ако не е активна навигацијата:

- Моментната географска положба со географската ширина и должина (под услов да е достапен соодветен прием на сигнал од GPS).

 Info	22.5° 14:45
TMC map	Traffic
TMC info	announcement:
TMC Settings	
Position	Infotype, filtering
Destinat.	sorting criteria,
Route list	traffic stations

Информации за навигацијата

-  Одберете ја изборната ставка „NAVI“ (навигација) од изборникот за информации.
- ✓ Ќе се појави изборникот за информации за навигацијата.

Достапни се следните детални информации за навигацијата:

Карта TMC

(само на информативниот екран во боја)
Видете „Пораки TMC на картата“, страница 62.

Информации TMC



Видете под „TMC пораки“, страница 62.

Поставки за TMC

Овој подизборник Ви овозможува да ги поставите параметрите за TMC пораките.

Достапни се следните можности:

Info type (вид на информации)

-  Одберете кој вид на сообраќајни пораки да се прикажува.
-  Првата ставка на списокот „All Info types“ (сите видови на информации) Ви овозможува да ги вклучите или исклучите сите видови на пораки заедно.
 - Видовите на информации што не се активни не се објавуваат и не се покажуваат на списокот на пораки или на картата *.
 - Итните предупредувања за опасност не може да се исклучат.

Filtering (филтрирање)

Одберете кој вид на сообраќајни пораки TMC да се прикажува:

- **All messages** (Сите пораки):
Се прикажуваат сите сообраќајни пораки што се примаат преку RDS TMC.
- **Along calculated route** (Долж пресметаната маршрута):
Се прикажуваат сите сообраќајни пораки за тековната маршрута.
- **Vicinity current position** (Моментална положба на близината):
Се прикажуваат сите сообраќајни пораки за околината околу актуелната положба на возилото.
- **Vicinity destination** (Близина на одредиштето):
Се прикажуваат сите сообраќајни пораки во опсег од 50 км од актуелно внесеното одредиште.
- За да ги прегледате TMC пораките, притиснете го копчето **INFO** и потоа одберете ја изборната ставка „TMC“ .

Критериуми за подредување

Одберете го критериумот за подредување на списокот на сообраќајните пораки TMC:

- **Distance (Пастојание):** Сообраќајните пораки се прикажуваат подредени врз основа на растојанието од моменталното место или од одредиштето (зависно од поставката во категоријата „Filtering“ (филтрирање)).
- **Street (Улица):** Сообраќајните пораки се прикажуваат подредени врз основа на името на улицата.

Станица TMC

Ова подмени Ви овозможува да ја одберете станицата што ќе се користи за сообраќајните пораки (TMC).

Ако е активно „Automatic“ (автоматски), инфозабавниот систем автоматски ја одбира станицата со RDS-TMC што има најсилен сигнал.

- Ако рачно избраната RDS-TMC станица веќе не може да се прима (на пр. бидејќи сте излегле од приемниот опсег на станицата), Инфозабавниот систем автоматски се префрлува на „Automatic“ (автоматско) и пребарува RDS-TMC станица за да обезбеди достапност за сообраќајните пораки.

Position (Положба)

Ја покажува моментната положба на возилото со географските координати, градот и улицата. Со соодветен прием на сигнал од GPS прикажана е и надморската височина.


- Точноста на надморската височина во голема мерка зависи од приемот на сигнал од GPS.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „Save“ (сочувај) за да ја сочувате моментната положба на возилото во адресарот.

Одредиште

Ја покажува положбата на моментното одредиште со географските координати, градот и улицата, како и преостанатото растојание и времето на патување или за пристигнување.

Route list (список на маршрутата)

Ја прикажува маршрутата со сите патишта што треба да се поминат и нивната оддалеченост од моментното одредиште.



Информации за сообраќајната ситуација

Пораките TMC


- Одберете ја изборната ставка „TMC“ од изборникот за информации.
- Сообраќајните информации што ги емитува моментно приеаната станица со RDS TMC се прикажуваат во краток облик, на список.
- Се прикажуваат само оние пораки чиј вид на информации е активиран во изборникот „TMC Settings“ (поставки за TMC). Видете на страница 60.
- За да се прикажат сообраќајните информации од RDS TMC, ЦД-то или ДВД-то за навигација мора да е ставено во инфозабавниот систем.
- Приемот на RDS TMC се гарантира само ако на екранот се појавува симболот „TMC“.

Детален преглед на пораките TMC

- Одберете ја саканата ставка на списокот.
- Се прикажуваат детални информации за одбраната сообраќајна информација.
- Списокот на сообраќајни пораки може да се отвори и со помош на изборната ставка „TMC Info“ од информативниот изборник за навигацијата.

Одбирање станица за пораките TMC

Видете под „Станица TMC“, страница 61.



Пораки TMC на картата (само на информативниот екран во боја)

Сите сообраќајни пораки што инфозабавниот систем ги прима во моментот преку RDS-TMC може да се прикажат на картата TMC како симболи. Освен тоа, може да се добијат детални информации за секој сообраќаен проблем прикажан на картата.

- Одберете ја изборната ставка „NAVI“ (навигација) од изборникот за информации, а потоа изборната ставка „TMC map“ (карта TMC).
- Се прикажува карта на положбата со сите сообраќајни проблеми јавени преку RDS-TMC.
- За да се прикажат сообраќајните информации од RDS TMC, ЦД-то или ДВД-то за навигација мора да е ставено во инфозабавниот систем.
- Приемот на RDS TMC се гарантира само ако на екранот се појавува симболот „TMC“.

Опис на симболите TMC

Симболите TMC се прикажуваат различно, зависно од размерот на картата:


- Размер на картата поголем од 10 km: Сообраќајните застои се прикажани како триаголници со насочната стрелка. Стрелката укажува на патната насока на пречката на патот.
- Размер на картата од 10 km и помал: Симболот укажува на видот на сообраќајниот застој (на пр. сообраќајка или блокиран пат). Делот од патот што е погоден е означен со стрелки.
- За преглед на симболите на TMC видете на страница 74.

Бои на симболите TMC


Боите на симболите TMC даваат дополнителни информации:

- **Жолта:** Сообраќајните проблеми на планираната маршрута ќе предизвикаат незначајно задржување.
- **Црвена:** Сообраќајните проблеми на планираната маршрута ќе предизвикаат значително задржување.
- **Зелена:** Сообраќајните проблеми што се одминати со општо заобиколување со помош на динамичното наведување.
- **Сива:** Сообраќајни проблеми што не се на планираната маршрута или што се заобиколени со локална заобиколка.
- Основата за можното задржување поради застој во сообраќајот што Инфозабавниот систем ја пресметува е податоците што системот ги прима преку актуелно одбраната станица со RDS-TMC. Фактичкото задржување може да се разликува од пресметката.

Менување на размерот на картата


- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Scale**“ (размер) или симболот  на изборната лента.
- ☞ Сменете го размерот со вртење на тркалцето и потврдување на поставената вредност.

Детален преглед на пораките TMC

- ☞ Придвигнете го покажувачот (црна заграда) до саканиот симбол TMC на картата со помош на преклопникот.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Symbol**“ (симбол) или симболот  на изборната лента.
- ✓ Се прикажуваат детални информации за одбраната сообраќајна информација и пресметаното задржување.


Поставки

Инфозабавниот систем Ви нуди разни можности за приспособување на однесувањето и на функциите на системот според Вашите лични желби.

Можете да го отворите изборникот „Settings“ (поставки) поврзан со одбраната функција (главна страница, радио, навигација) преку копчето **SETTINGS** .


Достапни се следните изборници за поставки:

- Системски поставки
- Поставки за звукот
- Поставки за навигација



Системски поставки

Од главната страница можете да ги менувате сите поставки што влијаат на екраните и функциите на сиот инфозабавен систем.

 За да ја повикате главната страница, притиснете го копчето **MAIN**.

 Притиснете го копчето **SETTINGS**.

✓ Ќе се појави изборникот „Settings“ (поставки) за системските поставки.

Следните поставки се опишани во упатството за употреба на возилото:

- Time, Date (време, датум)
- Units (мерни единици)
- Day/Night (ден/ноќ)




Поставување на јазикот


Може да го менувате јазикот текстовите на изборниците и на објавите за навигација.


- За да го смените јазикот за работа, ви треба ЦД-то со јазици.

Од изборникот „Settings“ (поставки) за системските поставки.

 Одберете ја изборната ставка „Language“.

✓ Се појавува списокот на достапни јазици.



 Одберете го саканиот јазик од списокот.

 Системот Ве прашува дали сакате да го смените и јазикот за работа освен јазикот на текстовите на изборниците.


Ако одговорите „No“ (не):

- ✓ Јазикот на текстовите на изборниците ќе се смени.
- Јазикот за работа ќе остане непроменет.

Ако одговорите „Yes“ (да):

- ✓ Системот ќе побара да го вметнете ЦД-то за јазици во отворот за ЦД-а и ДВД-а  на инфозабавниот систем.
- 👉 Извадете го ЦД-то или ДВД-то за навигација притискајќи го копчето .
- 👉 Ставете го ЦД-то за јазици и одберете ја изборната ставка „Continue“ (понатаму).
- ✓ Одбраниот јазик за работа ќе се вчита од ЦД-то за јазици.
- Вчитувањето може да потрае неколку минути.
- ⚠ Додека трае вчитувањето, во никој случај не исклучувајте го инфозабавниот систем или палењето.
- ⚠ Додека трае вчитувањето, во никој случај не палете го моторот.
- ⚠ Не притискајте ни едно копче на уредот додека трае вчитувањето.
- ✓ По успешното вчитување, Вие ќе бидете потсетени да го извадите ЦД-то за јазици и повторно да го вметнете ДВД/ЦД-то за навигација.

Логика на бравата за палење


Инфозабавниот систем обично се вклучува и исклучува со тркалцето OI .

Кога е вклучен инфозабавниот систем, може да се исклучува и пак да се вклучува со вадење и/или вметнување и вртење на клучот за палење.

Оваа логика на бравата за палење се активна како фабричка поставка, но може да се исклучи.

Вклучување и исклучување на логиката на бравата за палење

- 👉 Вклучете ја или исклучете ја логиката на бравата за палење со потврдување на изборната ставка „Ign. logic“ (логика на палењето).
- Кога е исклучена логиката на бравата за палење, инфозабавниот систем може да се вклучува и исклучува само со тркалцето OI.
- Ако го исклучите системот од работниот напон (на пр. поради вадење на акумулаторот) и повторно го приклучите, логиката на бравата за палење е вклучена.
- Автоматското исклучување е независно од логиката на бравата за палење и затоа секогаш е активно. Видете на страница 11.

 Settings		12.5° 22:22
RDS	Radio Data System	
REG		
<input checked="" type="checkbox"/> TP	<input checked="" type="checkbox"/> On	
Volumes	<input checked="" type="checkbox"/> Automatic	

Поставки за звукот

- 👉 Притиснете го копчето **AUDIO** за да го повикате изборникот Audio (аудио).
- 👉 Притиснете го копчето **SETTINGS**.
- ✓ Ќе се појави изборникот „Settings“ (поставки) за поставките за звукот.

Може да се постават следните работи:

RDS (Radio Data System – Радиски податочен систем)

Овој подизборник Ви овозможува да влијаете врз однесувањето на радиото во брановата должина FM. Повеќе информации за темата RDS може да се најдат во делот „Радиски податочен систем“ во поглавјето „Радио“ на страница 25.

- 👉 Ако го активирате „On“ (вклучено), радиото го вреднува радискиот податочен систем.
- 👉 Ако го активирате „Automatic“ (автоматски) радиото автоматски го вклучува RDS за сите станици со RDS, дури и ако RDS не е активирано.

REG (Регионални програми)

Некои станици со RDS емитуваат разни регионални програми на разни фреквенции во одредени времиња.

- 👉 Активирајте ја оваа изборна можност за да не му дозволите на радиото да се префрли на друга регионална програма кога бара најдобра фреквенција.

TP (Сообраќајна програма)

Активирајте ја оваа изборна можност ако сакате да слушате сообраќајни соопштенија.

Повеќе информации за темата TP може да се најдат во делот „Сообраќајна програма“ на страница 27.

Volumes (Гласности)

Овој подизборник Ви овозможува да ги приспособите следните гласности според своите потреби:

- **TA Volume (Гласност на TA):** Гласност на сообраќајните соопштенија
- **SDVC (SDVC):** Контрола на гласноста зависно од брзината
- **External In (Надворешен приклучок):** Гласност на надворешен извор на звук (на пример, кога приклучувате мобилен телефон)
- **Navi announc. (Навигациски соопштенија):** Гласност на пораките за навигација
- **Start-up volume (Гласност при вклучување):** Максимална гласност кога ќе се вклучи инфозабавниот систем
- **Aux In * (Aux приклучок):** Гласност на надворешен извор кој е приклучен до AUX приклучокот на * Инфозабавниот систем.

TA Volume (гласност на TA)

Системот ја зголемува гласноста на стандарден начин за секое сообраќајно соопштение ако е активна функцијата TP. Со оваа функција може да ја менувате најмалата гласност за сообраќајните соопштенија.

SDVC (Контрола на гласноста зависно од брзината)


Намена на функцијата „SDVC“ е компензација на надворешната и бучавата од патот. За таа цел, гласноста на уредот се зголемува при поголеми брзини.

External In (надворешен звук)

Со инфозабавниот систем може да се поврзат надворешни извори на звук (на пр. комплет за разговор без раце).

Со „External In“ гласноста на надворешниот извор може да се постави посебно од гласноста на изворите на звук.

- Надворешниот извор автоматски се приклучува преку контролниот сигнал на приклучениот уред дури и кога инфозабавниот систем е исклучен. Во таков случај на екранот се прикажува „External In“ (надворешен приклучок).



Navi Announc. (навигациски објави).

Со оваа поставка можете да ја менувате гласноста на навигациските објави.


- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Announc.**“ (објава) и дотерајте ја гласноста на гласовните информации.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Music**“ (музика) за да го дотерате намалувањето на гласноста на музиката за време на гласовното известување.
- ☞ Одберете ја изборната ставка „**Test Navi Announcement**“ (проверка на навигациските соопштенија) за да ја проверите одбраната поставка.
- Ако вредноста за „**Announc.**“ (објава) е поставена на 0, нема да има гласовно известување и главниот екран го прикажува симболот

Start-up volume (гласност при вклучување)

Со оваа поставка може да се постави максималната гласност при вклучувањето.

Aux In (аух приклучок) *

Со оваа поставка чувствителноста на Аух приклучокот * може да се дотера според гласноста на надворешниот уред.



Поставки за навигација

Ако се уште не сте во функцијата за навигација:

- ☞ Притиснете го копчето **NAVI** за да се префрлите на функцијата за навигација.
- ☞ Притиснете го копчето **SETTINGS**.
- ✓ Ќе се појави изборникот „Settings“ (поставки) за навигацијата.

Може да се постават следните работи:

Route class (Класа на маршрута)

Овој подизборник Ви овозможува да го одредите однесувањето на системот за навигација кога се пресметува маршрутата.

Достапни се следните можности:

Fastest (најбрзо)

Кога се пресметува маршрутата, предност има најбрзата маршрута.

Shortest (најкратко)

Кога се пресметува маршрутата, предност има најкратката маршрута.

Motorway (автопат)

Кога се пресметува маршрутата, предност имаат автопатиштата и магистралните патишта.

Secondary roads (споредни патишта)

Кога се пресметува маршрутата, предност имаат споредните патишта.

Опции за маршрутата

Освин видот на маршрутата, може да ги активирате и следните опции за планирањето на маршрутата:

Toll free (без патарина)

Кога се пресметува маршрутата, се избегнуваат патиштата со патарина.

No tunnels (без тунели)

Кога се пресметува маршрутата, се избегнуваат тунелите.

No Ferries (без траекти)

Кога се пресметува маршрутата, се избегнуваат патиштата со траекти.

- Ако не постојат патишта за маршрутата што се пресметува со исклучоците одбрани погоре, навигациониот систем, по потреба, ќе користи и патишта со патарина, траекти и тунели. Во таков случај, Инфозабавниот систем ќе Ви даде соодветна порака.

Dynamic guidance (динамично наведување)

Кога се пресметува маршрутата, системот за навигација ја зема предвид моментната ситуација известена преку RDS TMC и може автоматски да испланира маршрута без застои.

- На главниот екран се прикажани соодветните симболи за класата на маршрутата, избегнувањето на патарините и динамичното наведување.

Можности за картата *

Ова подмени Ви овозможува да го одредите начинот на прикажување на картата за навигација.

Достапни се следните можности:

Head up (се гледа без наведнување на главата)

Картата се прикажува во патната насока.

- Овој вид на прикажувањето може да се активира само ако размерот е 100 м до 10 км.

Centred (средишно)

Картата се прикажува така што положбата на возилото е секогаш на средина на екранот.

- При овој вид на прикажување север е секогаш горе на картата.

North up (север горе)

Картата се прикажува со север на горниот дел.

- При овој вид на прикажување картата е неподвижна. Само кога положбата на возилото ќе дојде до работ на картата, картата се поместува и повторно се црта.

Show POIs (прикажување на POI-a)

- ☞ Одберете која категорија на POI (посебни одредишта) да се прикажува со симболи на картата (на пр. хотели, бензински пумпи, туристички атракции, итн.).
- Преглед на симболите за POI-a може да се најде на страница 74.

Delete lists (бришење списоци)

Овој подизборник Ви овозможува да бришете ставки од следните списоци.

- Addressbook (адресар)
- Last destinat. (последно одредиште).
- Home (дома)
- Меморија на турата
- ☞ Нагласете го саканиот список, па одберете ја изборната ставка „Delete“ (бришење).

Extras (дополнително)

Овој подизборник Ви овозможува да ги одредите следните поставки за наведувањето:

Pop up info (Појавно информирање)

Одберете дали појавното информирање е активно или неактивно.

Ако појавното информирање е активно, екранот за навигација се прикажува автоматски токму пред пораката за навигација.

Driving time / Arrival time (Време на возење/ Време на пристигнување)

- ☞ Одберете помеѓу приказот на преостанатото време за возење, или времето на пристигнување.
- Инфозабавниот систем ги пресметува времето за возење и времето на пристигнување според просечната брзина. Затоа овие времиња може да се менуваат, зависно од стилот на возење и густината на сообраќајот.
- За да го прикажете преостанатото време за возење или времето на пристигнување, притиснете го копчето **INFO** додека е активна навигацијата.

Detailed arrows * (детални стрелки)

- ☞ Одберете помеѓу едноставен приказ на информациите за наведување или екран со рани предупредувања, лента за оддалеченоста и детален приказ на крстосниците.

Navi Announc. (навигациски објави)

Со оваа поставка можете да ја менувате гласноста на навигациските објави.

Видете на страница 67.

Решавање на проблемите


Ако Вашиот Инфозабавен систем не функционира како што би очекувале, Ве молиме, прочитајте ги внимателно упатствата за ракување и проследете ја следната листа за проверка пред да контактирате со службата за купувачи.

Ако не можете да најдете решение за проблемот, препорачуваме да контактирате со овластен Опелов дилер.

Порака за грешката / симптом	Можна причина / решение
Општо	
Инфозабавниот систем не може да се вклучи ни со тркалцето OI 1 , ниту со клучот за палење.	Осигурувачот на радиото или кутијата со осигурувачи на возилото не работат.
На екранот е прикажано погрешно време.	Автоматската синхронизацијата на времето преку RDS е онеспособена. <small>☞</small> Дотерајте го часовникот преку изборникот Settings (поставки), видете на страница 64 и во упатството за употреба за возилото. Автоматската синхронизацијата на времето преку RDS е активна. Не сите станици со RDS испраќаат точен временски сигнал. <small>☞</small> Исклучете ја автоматската синхронизација на времето, видете на страница 64 и во упатството за употреба на возилото.
При вклучувањето на инфозабавниот систем, гласноста е преголема или премала.	Дотерајте ја гласноста при вклучување, видете на страница 67.
Гласноста на инфозабавниот систем се намалува или не може веќе да се зголемува ако е многу топло во внатрешноста на возилото.	Вграденото безбедносно електронско коло спречува температурата на уредот да надмине одредена вредност и автоматски ја намалува гласноста.
Инфозабавниот систем бучи дури и откако е исклучен подолго време.	Нема грешка. Вградениот вентилатор овозможува оптимално ладење на уредот. Вентилаторот ќе врти уште некое време по исклучувањето на инфозабавниот систем.
Радио	
Слаб прием или воопшто нема прием.	<small>☞</small> Проверете дали е антената зашрафена на подножјето.
Екранот ја прикажува само фреквенцијата, наместо името на станицата.	RDS е исклучено. <small>☞</small> Активирајте го „RDS on“ (вклучено RDS) или „RDS automatic“ (автоматско RDS) од изборникот за поставки на звукот, видете на страница 65. RDS е активно: Радио станицата привремено емитува дополнителни информации за името на станицата (PS). Радио станицата не емитува информации RDS (прикажана е фреквенцијата).
Сочуваната станица не може да се одбере со копчето за станицата.	Станицата не може да се прима во моментот. <small>☞</small> Може ќе треба да се сочуваат нови станици за прием со помош на Autostore (автоматско сочувување), видете на страница 24.
Извештаите за сообраќајот доаѓаат од друга станица.	Одберете ја саканата сообраќајна станица за сообраќајни извештаи од изборникот „FM Extras“ (дополнително за FM), видете на страница 23.
Не се слушаат извештаи за сообраќајот (со ЦД, MP3 или Mute (занемување)).	Вклучете го TP, видете на страница 27.

Порака за грешката / симптом	Можна причина / решение
ЦД/MP3:	
На екранот пишува „No CD loaded“ (не е ставено ЦД) кога ќе смени во режимот за ЦД-а и MP3 иако има ставено ЦД.	ЦД-то не се препознава или е со несоодветен формат.
На екранот пишува „CD Error“ (грешка на ЦД-то).	Извалкано или изгребано ЦД. [ⓘ] Искристете го ЦД-то со погодно средство. ЦД-то е ставено неправилно. [ⓘ] Вметнете го ЦД-то во отворот за ЦД-а со печатената страна нагоре. ЦД-то е со несоодветен формат.
Проблеми со новото аудио ЦД заштитено од преснимување.	Некои постапки за заштита од преснимување се несоодветни со прифатените стандарди за аудио ЦД-ата. Тоа не е грешка на уредот.
ЦД-то со MP3 не се чита.	ЦД-то не е усогласено со стандардот ISO 9660.
Поминува многу време додека да почне репродукцијата на ЦД-то со MP3.	Многу досиеја MP3 во различни директориуми на ЦД-то. На инфозабавниот систем му треба време да ја прочита структурата на директориумите.
Изобличени звуци / прескокнувања за време на репродукцијата на ЦД-то.	Извалкано или изгребано ЦД. [ⓘ] Искристете го ЦД-то со погодно средство.
AUX-IN (аух приклучок) *	
AUX изворот е премногу тивок.	[ⓘ] Проверете го нивото на AUX приклучокот; поставете ја најголемата гласност на AUX изворот. [ⓘ] Извршете дотерување на гласноста во поставките на звукот. Видете „Поставки за звукот“ на страница 65.
Сигналот од AUX изворот се репродуцира заситено или изобличено.	Излезното ниво на надворешниот извор на звук е превисоко. [ⓘ] Наместете помала гласност на AUX изворот. Гласноста на надворешниот извор не може да се намести. [ⓘ] Надворешниот извор на звук не е погоден за приклучување до Инфозабавниот систем.

72 Решавање на проблемите

Навигација	
Нема наведување.	<p>Не е внесено одредиште.</p> <p>☞ Внесете одредиште.</p> <p>Нема вчитано ЦД или ДВД за навигација.</p> <p>☞ Вметнете ЦД или ДВД за навигација.</p>
Инфозабавниот систем ме наведува во сообраќајна мешаница иако е активно динамичното наведување.	<p>Таа пречка на патот не била емитувана преку станицата со RDS TMC што се прима во моментот.</p> <p>Инфозабавниот систем во моментот не прима податоци RDS TMC (симболот „TMC“ не е прикажан на екранот).</p>
Симболот GPS е прикажан на главната страница за навигација.	<p>Сателитскиот прием на сигнал GPS може е попречен: во повеќекатни паркиралишта, тунели, под мостови, во тесни долини или планински масиви, при силни дождови или грмотевици и при непогоден распоред на сателитите.</p> <p>Аккумуляторот на возилото е откачен.</p> <p>Возилото се превезува долго (на пр., со траект).</p>
Насоките се прегласни или претивки.	Дотерајте ја гласноста за пораките за навигација, видете на страница 67.
Не се слушаат насоките, на главната страница за навигација е прикажан симболот  .	<p>Гласноста на навигациските објави е поставена на најтиво.</p> <p>Дотерајте ја гласноста за пораките за навигација, видете на страница 67.</p>
Непрецизна положба.	<p>Сателитскиот прием на сигнал GPS е попречен подолго време.</p> <p>Аккумуляторот на возилото е откачен.</p> <p>Возилото се превезува долго (на пр., со траект).</p>
Наведувањето не е прецизно.	<p>Непрецизност од околу 30 м е во рамките на дозволените граници.</p> <p>Ве молиме, контактирајте со овластен Опелов дилер ако почесто се појавуваат поголеми непрецизности.</p> <p>Прикажаната оддалеченост до точката за вртење се пресметува до средиштето на крстосницата (особено за поголемите крстосници и исклучувањата од автопати).</p>

Општи забелешки

Во случај на неисправност, препорачуваме да контактирате со овластен Опелов дилер.

Прием на подрачјето VHF

За радио приемот на VHF во автомобил: И покрај префинетата технологија, може да бидат забележливи разлики во однос на домашниот радио прием (вклучувајќи ги и станиците со RDS) во вид на пречки.

Упатството за употреба на возилото дава информации за физичките причини за таквите пречки.

Купување на ЦД-а или ДВД-а за навигација

Дигиталните патни карти на ЦД-то или ДВД-то за навигација се основа за навигацијата. Тековно ЦД или ДВД за навигација за регионот е приложено со уредот.

За повеќе информации за ЦД-ата или ДВД-ата за навигација за други земји препорачуваме да контактирате со овластен Опелов дилер.

Ракување со ДВД-ата или ЦД-ата

Не оставајте отпечаточи од прстите на ЦД-ата или ДВД-ата. Откако ќе го извадите од плеерот, веднаш вратете го ЦД-то или ДВД-то во обвивката за да го заштитите од оштетувања и нечистотија.

Нечистотијата и течностите на ЦД-ата или ДВД-ата може да ги извалкаат леќите на плеерот за ЦД-а и ДВД-а во уредот и може да предизвикаат неисправности.

Чувајте ги ЦД-ата и ДВД-ата далеку од топлина и директна сончева светлина.

Прием на GPS

Приемот на сигналите од GPS може да е намален под дрвја или меѓу високи згради. Приемот на сигнали од GPS не е можен во повеќекатните паркиралишта, тунелите итн.

Во случај да не може да се утврди тридимензионална положба (должина, широчина, височина), на главниот екран се појавува симболот **GRS**.

По подолго превезување на возилото, на пример, со траект, може да поминат 15 минути додека инфозабавниот систем не ја установи моментната положба според GPS.

Ако е потребно, почекајте додека на главниот екран не се изгасне симболот **GRS**.

Прекин на напојувањето

По приклучување на акумулаторот, може да поминат 15 минути додека инфозабавниот систем не ја установи моментната положба според GPS.

Ладење на уредот

При повисока работна или околна температура, електричниот вентилатор ќе се вклучи автоматски. Вентилаторот ќе врти уште некое време по исклучувањето на инфозабавниот систем.























Одржување и нега


























Ве молиме, имајте го на ум следново кога го користите инфозабавниот систем:

- Не обидувајте се да го отворите производот. Неправилното ракување може да доведе до оштетувања на уредот.
- Не употребувајте нагривачки хемикалии, раствори за чистење или јаки средства за чистење за чистење на производот. Користете мека крпа наводенета со раствор на сапун за чистење на уредот.
- Инфозабавниот систем мора да го сервисираат само обучени стручњаци. Неправилната инсталација, составување или сервисирање може да имаат опасни последици и може да ја обезважат гаранцијата на уредот.

Преглед на симболите на POI-a *

















Кога се прикажуваат POI (поважни одредишта) на картата за навигација се користат следните симболи:

Симбол	Значење
	Аеродром
	Забавен парк
	АТМ (автоматски банкарски шалтер)
	Автомобилски клуб
	Банка
	Автобуска станица
	Паркиралиште
	Рент-а-кар
	Автомеханичар
	Аптека
	Кино
	Градски центар
	Клиника
	Општински центар
	Градски совет
	Суд
	Дом на културата
	Одредиште
	Образование
	Амбасада
	Забава
	Изложбен салон






Симбол	Значење
	Траект
	Пожарна станица
	Терен за голф
	Болница
	Хотел
	Индустриска зона
	Библиотека
	Марина
	Воена база
	Споменик
	Музеј
	Парк
	Луна парк
	Бензинска пумпа
	Храм
	Полиција
	Пошта
	Железничка станица
	Ресторан
	Услуги
	Трговски центар
	Спортски центар
	Театар
	Туристичка атракција
	Туристички информации

Преглед на симболите за ТМС *

Кога се прикажува картата за ТМС (сообраќајни соопштенија) се користат следните симболи:

Симбол	Значење
За размери поголеми од 10 км:	
	Пречка на патот во укажаната патна насока.
	Пречка на патот во двете патни насоки
За размери од 10 км и помалку:	
	Работи на патот
	Опасност
	Лизгав пат
	Лоши временски услови
	Лош пат
	Сообраќајки
	Бавен сообраќај или редици
	Заглавен сообраќај
	Застој, се чека
	Искучителни возила
	Тесен дел од патот
	Нема можности за паркирање
	Возило во погрешна лента
	Затворени патишта

Симбол Значење

- | | |
|---|--|
|  | Лоша видливост |
|  | Силен ветар |
|  | Тревога за смог |
|  | Ограничување за височината на возилата |
|  | Пазете ги информациите на радиото |

Глосар

Автоматско зачувување (AS)

Сите станици што се примаат на фреквентните подрачја FM и AM може автоматски да се зачуваат. Тие станици се чуваат во посебна меморија за AS.

Ако излезете од опсегот на прием на зачуваната станица, може да се зачуваат нови станици.

Aux In (Дополнителен приклучок) *

Надворешен извор, на пример MP3 плеер, може да се поврзе со Инфозабавниот систем). Аудио сигналот од овој уред се репродуцира преку Инфозабавниот систем.

CD text (ЦД текст)

Информации што се чуваат на аудио ЦД што може да ги содржат следните податоци:

- Наслов
- Изведувач
- Име на ЦД-то

Многу современи ЦД-а веќе содржат ЦД текст.

Дигитален процесор на звукот

Инфозабавниот систем има дигитален процесор на звукот што овозможува дотерување на поединечните поставки за високите и басовите, како и избор на разни оптимизирани звучни стилови.

Тоа, на пример, значи дека има претпрограмирани звучни стилови за џез или класика што се посебно оптимизирани за тие музички стилови.

Двоен тјунер

За зголемена функционалност со RDS и RDS TMC Инфозабавниот систем има втор тјунер за FM (приемник за VHF) кој ја пребарува околината со дифузија за да најде станици со RDS и притоа секогаш обезбедува оптимална достапност на сообраќајните информации.

Тоа значи дека кратките прекини во приемот кога се бара оптимална приемна фреквенција (алтернативна фреквенција), коишто им се познати на корисниците на радија со RDS со единечни тјунери, се сега минато.

GPS (Глобален систем за позиционирање)

GPS е светски сателитски систем за навигација. Моментно се состои од 29 активни сателити што кружат околу земјата за речиси 12 часа. 6 -те орбити имаат височина од околу 20 200 километри. Во секое време се достапни најмалку 4 сателити, колку што се потребни за тридимензионално одредување на положбата.

Приемникот за GPS вграден во инфозабавниот систем ја одредува оддалеченоста до поединечните сателити според емитуваните сигнали. Информациите за емитуваните сателитски положби се користат за пресметување на моментната положба на возилото.

ID3 етикета

Ознака во едно досие MP3 што може да ги содржи следните податоци:

- Песна
- Изведувач
- Наслов на албумот на којшто била објавена песната
- Година на објавувањето
- Музички стил
- Коментари

Информациите можат да се сочуваат во досието MP3 со помош на соодветен уредувач на ознаки за компјутер.

Инфозабавниот систем го прикажува насловот на песната за време на репродукцијата, ако истиот е зачуван во MP3 датотеката како ID3 етикета.

Инфозабава

„Инфозабава“ е спој на два збора – „информации“ и „забава“.

Вашиот инфозабавен систем Ви ги пружа и двете – информации, на пр. преку моментните сообраќајни соопштенија преку TP и TMC (сообраќајни програми) или вести преку одбирањето на станици соPTY (вид на програма), како и забава во вид на радио и репродукција на ЦД и MP3.

MP3

Метода за компримирање на звучни податоци развиена од германскиот Институт Фраунхофер. Компесијата овозможува намалување на количеството податоци до околу 10% од првобитната големина без слушни загуби на квалитетот на звукот (со стапка од 128 кбит/сек). Ако се користат пониски стапки на битови при шифрирањето на звучните податоци од ЦД, можно е да се добијат помали досиеја MP3, но со тоа ќе се изгуби и од квалитетот.

RDS (Radio Data System (радио податочен систем))

Радио податочниот систем нуди можност за емитување на нечујни дигитални податоци покрај гласовните и музичките програми преку FM сигналот.

Следното поглавје ги содржи најважните информации што се емитуваат преку сигналот RDS:

PS, име на програмската услуга

Прикажување на името на програмата. Некои станици прикажуваат дополнителни информации, на пример насловот на тековната песна, тековните вести итн.

AF, алтернативна фреквенција

Програмите со RDS се емитуваат на неколку фреквенции истовремено. За време на патувањето, инфозабавниот систем автоматски ја бара најдобрата приемна фреквенција.

PTY, вид на програмата

Многу станици со RDS емитуваат шифра PTY што укажува на видот на емитуваната програма (на пр. вести). Шифрата PTY овозможува одбирање на станиците според видот на програмата.

REG, регионални програми

Некои станици со RDS емитуваат разни регионални програми на разни фреквенции во одредени времиња. Може да продолжите да ја слушате поставената регионална програма дури и кога патувате низ приемната област на следната регионална програма.

TR, сообраќајна програма

Сообраќајна програма. Сообраќајните станици се станици на VHF со RDS што емитуваат сообраќајни информации.

За време на сообраќајните соопштенија се емитува посебен идентификатор (битот за TA). Кога ќе се прими тој идентификатор, инфозабавниот систем се префрлува на сообраќајното соопштение, дури и кога репродуцира ЦД, MP3, или е занемен.

TMC, канал за сообраќајни пораки

Некои станици со RDS, освен сообраќајни соопштенија, емитуваат и дигитални информации за тековната сообраќајна ситуација. Примените сообраќајни информации може да се повикаат од изборникот Info (информации). Пречките на патот на Вашата маршрута се проценуваат за динамично наведување.

Временски сигнал RDS

Часовникот на возилото може да се синхронизира со времето емитувано преку сигналот од RDS, видете во упатството за употреба на возилото.

EON, Enhanced Other Networks (подобри други мрежи)

Со EON ќе ги слушате сообраќајните извештаи дури и ако поставената станица не емитува сопствени сообраќајни информации. Кога се објавува сообраќајно соопштение, уредот се префрлува на станица со сообраќајни информации поврзана со EON.

SDVC (гласност зависно од брзината)

Контрола на гласноста зависно од брзината. За да ги компензира надворешните и звуците на возењето, гласноста на инфозабавниот систем може да се приспособи според брзината на возилото.

TA Volume (гласност на TA)

Гласност на сообраќајните соопштенија.

Индекс**A**

Автоматско зачувување	24
Автоматско исклучување	11
Автоматско пребарување	20, 21
Рачно местење	22
Според видот на програмата	23
Активирање на наведувањето	40
Алтернативна фреквенција	77
Autostore (автоматско зачувување)	76
AUX приклучок	11, 34, 67
Aux In (Дополнителен приклучок)	76

Б

Бришење знаци	37
Balance (рамнотежа)	33
Bass (басови)	33

В

Вклучување и исклучување	11
Со клучот за палење	11
Внесување букви	37
Внесување на одредиште	37
Агол	40
Град	39
Земја	39
Кукен број	40
Поштенски број	40
Улица	39
Внесување одредишта преку картата	58

Г

Главен екран	12
Гласност	
Поставување	11
На сообраќајните соопштенија	27
GPS (Глобален систем за позиционирање)	76

Д

Далечински управувач на воланот	8, 17
Волан 1	17
Волан 2	18
Двојно аудио	18
Вклучување	19
Исклучување	19
Ограничувања за време	
на ракувањето	19
Одбирање на извор на звук	19
Одбирање на фреквентно подрачје ...	19
Пребарување	19
Поставување на гласноста	19
Двоен приемник	6, 76
Детални стрелки	53
Дигитален процесор на звукот	6, 76
Destination mem. (помнење на одредишта)	42
Dynamic guidance (динамично наведување)	55
Локално заобиколување	56
Подолга заобиколница	55

Е

Екран	9
Екран за наведување	51
Екрани	7
EON	28, 77

З

Застанување за бензин	50
Звучен стил	34

И

Изборник за информации	59
Информации за навигацијата	60
Информации TMC	60
Навигациски параметри	59
Параметри за аудио	59
Поставки за TMC	60
TMC map (Карта TMC)	60
Изборници	15
Извори на звук	16
Одбирање со помош	
на изборникот Audio (аудио)	16
Одбирање со помош	
на функциските копчиња	16
Име на програмската услуга	77
Инфозабава	76
Информации од туристички водич	48
Користење на прегледникот	49
Пребарување	
на дополнителните информации	48

К			
Карта	54	Поставување на класата на маршрутата	68
Краток општ преглед	8	Position (положба)	61
Комбиниран приказ на карта и пиктограм	55	Route list (список на маршрутата)	61
Контролни елементи	8	Списоци	38
Концепт на изборници	13	Функционирање	35
М		Чување и менување на домашна адреса	43
Менување на ориентацијата на картата ..	54	Нивоа на изборници	14
MP3	29, 77	О	
Н		Одредишта надвор од дигитализираните патишта	58
Наведување	50	Одржување и неѓа	73
Навигација	35	Ознака ID3	29, 76
Активирање на системот за навигација	36	Опции за маршрутата	68
Активирање на наведувањето	40	Општи информации	6, 73
Бришење на домашна адреса	43	Безбедност на патиштата	7
Бришење одредишта од адресарот	44	Купување на ЦД-а за навигација	73
Вметнување и вадење на ЦД или ДВД за навигација	36	Ладење на уредот	73
Внесување POI	41	Прекин на напојувањето	73
Внесување на одредиште	37	Прием на GPS	73
Глас	35	Прием на подрачјето VHF	73
Глобален систем за позиционирање ...	35	Ракување со ЦД-ата	73
Destin. input (Внесување одредиште) ..	38	Упатство за употреба	6
Destinat. (одредиште)	61	П	
Destination mem. (помнење на одредишта)	42	Преклопник	21
Менување одредишта во адресарот ...	44	Прикажување на картата	57
Одбирање одредишта од адресарот ..	43	Прикажување на посебни одредишта	55
Пишувалка	37	Приказ со стрелки	53
Поставки за говорот	36, 64	Прикази на изборниците	7
		Планирање на заобиколувањата	56
		Плеер за ЦД-а и MP3	29
		Белешки за аудио и ЦД-ата со MP3	29
		Појавни изборници	15
		Повикување на главните функции	16
		Покажувач	14
		Помнење на станиците	22
		Повикување на станиците	22
		Рачно зачувување на станиците	22
		Чување на станиците преку изборникот за радиото	22
		Пораки TMC	62
		Пораки на картата	62
		Поставки	64
		Гласности	66
		Delete lists (бришење списоци)	69
		Extras (дополнително)	69
		Логика на бравата за палење	65
		Можности за картата	68
		Поставки за звукот	65
		Поставки за навигација	67
		RDS (Радиски податочен систем)	65
		Route class (Класа на маршрута)	68
		Системски поставки	64
		Поставки за звукот	65
		Поставки на звукот	33
		Поставување на јазикот	64
		Поставување на видот на приказот	52
		Position map (карта на положбата)	57
		PTY – вид на програмата	77

Р

Радио	20
Автоматско зачувување	24
Автоматско пребарување	21
Одбирање на фреквентно подрачје ...	20
Помнење на станиците	22
Список на станици	21
Размер на картата	54
Ракување	11
Ракување со изборниците	14
Регионални програми	26, 77
Режим за радио	20
Репродукција	
AUX приклучок	34
Репродукција на ЦД-а и MP3	29
Брзо пребарување напред/назад	30
Директно одбирање на песни	30
Одбирање албуми MP3	32
Одбирање на следна	
или претходна песна	30
Произволна репродукција	31
Повторување на песна	31
Random CD (произволно ЦД)	31
Show title (прикажи наслов)	31
Scan CD (сканирање на ЦД)	31
CD Extras (Дополнително за ЦД)	30
Решавање на проблемите	70
RDS (Радиски податочен систем)	25, 77
Вклучување	25
Исклучување	26

С

Системски поставки	64
Список на станици	21
Списоци	15
Станица TMC	61
Страници за поставување	14
Страници за одбирање	13
Страници со функции	13
Сообраќајна програма	27
Вклучување на TP	27
Исклучување	
на сообраќајните соопштенија	27
Исклучување на TP	27
Список на станици	28
Слушање само	
на сообраќајни соопштенија	27
SDVC (гласност зависно	
од брзината)	66, 77
Sound (звук)	34
Start-up volume	
(гласност при вклучување)	67
Scale (размер)	51

Т

Тркалце со кликање	12
TA Volume (гласност на CC)	77
TMC	77
TP (сообраќајна програма)	27, 77
Treble (високи)	33

Ф























Функција придушување	11
Функциски копчиња	16
Fader (стишување/засилување)	33

Ц


ЦД текст	29, 76
----------------	--------

Изборници на екранот

Симболи

	10
	10
	10
	10
	10
	12
	12
	12
	12
[]	10, 27
€	10, 68
	68
	68
	10, 68
	21
	21
	37
	49
	49
	49
	49
	52
	52
	52

A

Add	46
Add tour	45
Addition. Info	48
Address book	42
Album	32
All Info types	60
All messages	60
Along calculated route	60
AM	10, 16, 20
AM AS	20
AM level	25
Announcement	67
Arrival time	69
Arrow	52
Arrow 	51
AS	10
AS level	24
Autostore	24
Aux	16, 34
Aux In	66

B

Back	14
Balance	33
Bass	33
Browse	57
Browse / Browse OFF	57
Browse OFF	57

C

Calculate	56
CD	16
CD Error	71
CD in	10, 29
Centred	68
Corner	40
Country	39

D

Delete	43, 44, 69
Delete lists	43, 44, 69
Destin. input	38, 42, 52
Destination map	57
Destination mem.	51, 52
Detailed arrows	69
Detour	51, 52, 56
Distance	61
Driving time	69
Dynamic guidance	68

E

Edit	43, 44
External In	66
Extras	20, 21, 30

F

Fader	33
Fastest	68
Filtering	60
FM	10, 16, 20
FM AS	20
FM Level	25

H

Head up	68
History	49
Home	42, 43
Homepage	48, 49

I

Ign. logic	65
In other towns	41, 48
Info type	60



J

Journey	45, 48, 51
---------------	------------



L

Language	64
Last destinat	42
List	42

M

MAIN	14
Manual	21
Map	52, 54, 57
Map / Pictogram	52, 55
Map / Pictogram 	51
Map 	51
Menu	38, 42, 48, 51, 57
Motorway	68
MP3	10, 29
Music	67

N

Nationwide	41
NAVI	60, 62
Navi Announc	66
Next page	49
No Ferries 	68
No tunnels 	68
No	40
Normal	30, 31
North up	69



P

Petrol stations	50
Popup info	69
Position map	57
Previous page	49
Proceed	65
PTY selection	23
PTY station	24

R

RDS	25
Recalculate	56
REG	10, 26

S

Saving	41, 44, 58
Scale	54, 57, 63
Scale 	51
SDVC	66
Secondary roads	68
Select 	49
Set destin. point	57, 58
Settings	64
Shortest	68
Show POIs	69
Show	46
Sorting criteria	61
Sound	16, 33, 34
Special destinations	41
Start from	45
Start Navi	40, 41, 58
Starting tour	45
Start-up volume	66
Station	21, 22
Station list	21
Stop navi	51, 52
Store	21
Street	39, 61
Symbol	63

T

TA Volume	66
Test Navi announcement.....	67
TMC	10, 55, 60, 62
TMC map	62
Toll free €	68
Tours	45, 52
Town	39
TP	10, 27
Track	30
Traffic stations.....	28
Treble	33

U

Update stations.....	22
User.....	34

V

Vicinity current position	41, 48, 60
Vicinity destination.....	41, 48, 60
View.....	57